

ПЕНЗИОНЕР ПЛУС

СЗПМ

БЕСПЛАТЕН ВЕСНИК

» за сегашни и за идни пензионери

Излегува еднаш месечно. Редакција тел. 02 3213 227 e-mail: kontakt@szpm.org.mk www.szpm.org.mk


 ZEGIN
АПТЕКАРСКИ БИСЕР НА МАКЕДОНИЈА

Година I | број 6 | 26 декември 2008 година



Среќни Новогодишни и
Божиќни праќаници

Постигањата, поттик за нови активности



На крајот сме од 2008 год. кога ги сумирали постигнувањата во тековната година и ги скрираме програмите за активностите во наредната. На пензионерите оваа година ќе им остане во пријатно сеќавање, нешто што би сакале да им се повтори и во наредната година. По подолг период се зголемија пензите и тоа на оние со најниски пензии за околу 29% и на повисоките од 15 000 ден. за околу 14%. Ваков дегресивен систем на усогласување, на пониските со повисок процент, за прв пат се случува од 1994 година. Се разбира дека има и такви кои сметаат дека порастот на пензите треба да биде еднаков на сите пензионери. Корисниците на најнискот износ на пензииа сметаат и пресметуваат, иако нивните пензии пораснаа за 29%, дали ќе им се зголеми стандардот по ценовното стапедо оваа година. Многумина мислат дека треба на овие категории

корисници на пензија со посебни „социјални пакети“ во наредната година да им се помогне барем да го зачуваат сегашниот стандард на живеење.

Пензионерите откако се организирани во пензионерски здруженија, за прв пат добија свој весник „ПЕНЗИОНЕР ПЛУС“. Го нарекоа така зашто тој е и на идните пензионери. Тој ќе ги информира за состојбите на „ниниот“ пензиски фонд, за промените во системот, ќе добиваат и поуки како да си ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување, а ќе дознаат и за животот на нивните постари другари кои веќе „јадат“ пензионерски леб. Весникот излегува еднаш месечно на 16 страници и во 9 000 тираж, и е бесплатен.

Пензионерите добија и веб-страница. Сега, ако не тие, нивните внуци ќе можат да добијат весникот само ако кликнат на www.szpm.org.mk.

Во 2008 год. Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија потпиша „Меморандум за соработка“ со фармацевтската компанија „Зегин“. Врз основа на него, пензионерите со картичката на „Зегин“ ќе можат да купуваат лекови и санитетски материјал на поочек во висина на едномесечна пензия, ако пак се коминенти на „НЛБ - Тутунска банка“ ќе можат два пати годишно да користат специјалистички прегледи бесплатно. Потписан е и „Меморандум за соработка“ и со „Саравита - Брачедски“ од Охрид чии производи се за јакнење на имунитетот, за регулирање на маснотите и др. и се од голема корист за здравјето на пензионерите.

„Меморандум за соработка“ потписан е и со „ЗЕЛС“ - Заедница на единиците на локалната самоуправа. Таа ќе настојува неговите членки - општините, односно нејзините органи - градоначалникот и Советот, да воспостават соработка со локалното Здружение на пензионерите потпишувајќи за тоа Слогодба за соработка со која Општината ќе им помага на пензионерите во обезбедување простории за клубови за дневен престој, деловен простор за ограноците и учество на претставници на здружението на пензионерите во работата со Советот и со неговите работни тела. Оваа соработка меѓу Општината и Здружението на пензионерите ќе придонесе за евидентирање на стари, болни, осамени пензионери во соработка со Црвениот крст на Македонија со кој исто така, СЗПМ потпиша „Меморандум за соработка“, преку неговите волонтери, да и се помага на оваа категорија пензионери и стари лица од подрачјето на општината.

Оваа година раководството на СЗПМ и на здруженијата на пензионерите членки на Сојузот, во континуитет беа ангажирани во врска со променита на режимот на сервисирањето на солидарните фондови на пензионерите. Кон крајот на 2007 год. Собранието на РМ со Закон пропиши обврска за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување да врши задршка при исплатата на пензите за фондот за помош на семејствата на почнат пензионер и за членарина за дејноста на здруженијата и да се врши исплата на

помошта на семејствата на почнатите пензионери во висина што ќе ја одредат во ФПИОМ. Ваквите решенија во законот, на барање на пензионерите, Уставниот суд, на крајот од септемвриги укина. СЗПМ иницираше пред органите на Владата да се донесе нов Закон со кој ќе се пропише обврска за ФПИОМ да врши задршка од пензите и да врши исплата на семејствата на почнатите пензионери во висина и начин што ќе го утврдат пензионерите преку нивните органи. Собранието на РМ на 3 декември 2008 год. го донесе новиот Закон со кој го задолжи Фондот да врши задршка и исплата на семејствата на почнатите пензионери според условите што ќе ги определат сојузите на пензионерите. Постигнатото е во согласност со Министерството за труд и социјална политика и ФПИОМ за да се обезбеди континуитет во функционирањето на системот на солидарност меѓу пензионерите восстановен во 1993 год. СЗПМ и неговите членки - здруженијата на пензионерите, оваа година беа ангажирани и за реализирање на традиционалните активности: пензионерските спортски натпревари и фолклорните ревии на културно-уметничките друштва на пензионерите.

Во наредната година органите на Сојузот и на здруженијата на пензионерите ќе продолжат со иста динамика во осмислување на методи и форми на активности на пензионерите за збогатување на квалитетот на нивното живеење. ■

Душко Шурбановски,
претседател на СЗПМ

ВО ОВОЈ БРОЈ...

НОВОГОДИШНИ ПОРАКИ ОД ССМ И ФПИОМ

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

стр. 2 ►►

ПРОДОЛЖУВА ЗАДРШКАТА НА ПЕНЗИИТЕ ЗА СОЛИДАРНИОТ ФОНД И ЧЛЕНАРИНАТА

стр. 4 ►►

СРЕДБИ СО д-р БЕКИР ЖУТА И СТАМЕН ФИЛИПОВ

стр. 5 ►►



СОРАБОТКА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ СО ЦРВЕНИОТ КРСТ

стр. 6 ►►



АМБАСАДОРИ НА МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР

стр. 9 ►►

ПАНОРАМА

стр. 10 ►►

ВИДИЦИ

стр. 12 ►►

ИНФО

стр. 13 ►►

ЗАБАВА

стр. 15 ►►

АНКЕТА

стр. 15 ►►

 ZEGIN
МАКЕДОНСКИ

ФАРМАЦЕВСКИ БИСЕР

Стратешко партнерство помеѓу Сојузот на здружение на пензионери на Македонија и Зегин ДООЕЛ Скопје за овозможување на бенефити при купување лекови, а во соработка со NLB Тутунска банка.

Примајте ја Вашата пензија
преку Сребрен пакет
во НЛБ Тутунска банка



NLB Tutunsk banka

НОВОГОДИШНИ ПОРАКИ

Не се оди напред без договор со трудбениците



Ванчо Муратовски, претседател на ССМ

Почитувани пензионери,

Чувствувам пријатна обврска да ви се обратам од името на Синдикатот. Пред се затоа што двете организации природно се надворзираат една на друга – пензионерите се некогашни трудбеници, додека синдикаците и работниците се идни пензионери.

Вообично е на крајот на месец декември да се сумираат настаниите од годината што е зад нас и да се најават плановите за идната. Така и за Сојузот на синдикатите се одиграа неколку клучни настани во 2008 година, кои ја одредуваат нашата агенда за 2009 година.

Изминатата година помина во знакот на експресното менување на Законот за работни односи. Без никакви консултации Владата во месец јули донесе закон, оправдано наречен „работнички устав“, со кој работниците се сведени на луѓе без право на глас. Укинати се многу права, но најстрашната измена е што работодавачот може без никакви пречки и ограничувања да отпушта кого сака и кога сака. По новиот закон работникот нема законско право да се спротивстави, тој нема можност да се брани на суд, едноставно ги има изгубено елементарните човечки права.

Ние веднаш реагираме, укажувавме дека земјата не може да оди напред со прописи од 19. век. Со новиот ќе се создадат илјадници нови невработени,

ќе се јават нови социјални случаи, ќе се распаднат десетици илјади семејства. Владата не ги прифати аргументите и ние организираме јавни протести во ноември. Сигурно е дека нема тuka да застанеме. ССМ ќе ги користи сите средства да ги задржи стекнатите права на работниците, вклучувајќи ја судската власт и меѓународниот фактор. Еднаш загубените права тешко се враќаат и затоа сме обврзани да одиме до крај.

Се најдовме во ситуација во 2008 година да одбележуваме сто години од основањето на синдикалното движење во Македонија и токму на јубилејот да се укинат правата на работниците. Непомилно е што е постигнато за еден век, и тоа под различни режими, држави и власти, во самостојна Македонија да се избрише со еден потег.

Сепак можеби има некакви можности дасе спречи катастрофалното уништување на работничките права. Премиерот Никола Груевски пред неколку недели конечно призна дека игнорирањето на Сојузот на синдикатите на Македонија во изминатите две и пол години е голема грешка на Владата. Самојот најави дека во иднина сите закони ќе се носат со претходни консултации на Синдикатот – што всушност е наша постојана цел. Што ќе биде ќе видиме, но сеедно можеме да гарантираме дека ССМ ќе оди до крај заштитата на вработените.

Впрочем Европа не е слепа и добро гледа што се случува во Македонија. Брисел преку своите служби е извирено информиран за сите збиднувања во нашата држава и оттаму тешката квалификација дека во Македонија не постои социјален дијалог. Инаку, токму социјалниот дијалог меѓу Владата, работодавачите и Синдикатот е еден од клучните критериуми за европските амбиции на Македонија. Подеднакво важен проблем е општата состојба на синдикалното движење во Македонија. Генерално прашање е колку синдикати има и кои од нив се вистин-

ски синдикати. Веднаш да го соопштим нашиот став: ССМ е за синдикален плурализам. Не само што не ни пречат другите синдикати, туку напротив, сметаме дека треба да соработуваме меѓу себе. Едноставно нема друг пат освен овој во западна Европа, каде синдикатите најпрво меѓусебно се договораат и после излегуваат на преговори со работодавачите. Затоа европското трудово право стигна до 70.000 страници и постојано се проширува. За жал, во Македонија се уште сме далеку од елементарна соработка на синдикалните организации. Се уште преовладува зависта, непријателство, чувството на повисока вредност. Овде се уште владее кусогледиот став дека еден поен од власта вреди повеќе од илјада членови. Оттаму се јавуваат случаи кои се, најблago кажано, срам за синдикалното движење – во светот, не во Македонија. Излегува таканаречен синдикат кој ја вно кажува дека Први мај не треба да се празнува! Слушнавме и одобрување на антиработничкиот закон! Видовме режириани претстави за наведен дијалог, но во оваа мала земја ништо не може да се скрие, па фарсите предизвикуваат само потсмев во јавноста. Трети постојат само на хартија и од нив никогаш ништо не може да се слушне.

Во секој случај ССМ повикува на трезвност, заедништво и соработка – се разбира, со задржување на сечија самостојност. Нам не е толку важно што кога ќе се каже „синдикат“ во Македонија се мисли на ССМ. Иако сме најголеми сепак сметаме дека синдикатите треба да соработуваат за да бидат посилни преговарачи. Република Македонија, преживува исклучително тешка состојба. Со години владее криза на економски, социјален, безбедносен, меѓународен план. Сите треба да знаеме што сакаме и конечно да ги обединиме сите прогресивни сили во општеството со една цел – Македонија да ја направиме силна, среќна и богата земја. ■

Свечен одбележан денот на ЗП „Гази Баба“

Резултати достојни за почит

Здружението на пензионерите од „Гази Баба“ секоја година свеченога одбележува 12-ти Декември, денот кога пред 36 години се формираше. Годинава на работно-свечената средба покрај пензионерите од ова здружение, учествуваа и гости од повеќе други здруженија во република, потпретседателот на СЗПМ Андон Марковски, како и градоначалникот на Општина „Гази Баба“ и претседател на ЗЕЛС Коце Трајановски.

Душан Перески потсети и на емотивните проблеми на пензионерите, на оние кои по пензионирањето се чувствуваат неактивно, бесполезно, осамено... дека тоа тешко го поднесуваат и затоа здружението треба да најдат начини за да им помогнат за надминување на самотијата, на монотонијата и тоа преку осмислување и организирано користење на слободното време. До сега на овој план здружението има направено многу. Организирани се излети за околу 1500 пензионери, има развиено спортски активности, посета на културни манифестации, историски локалитети, многу средби со различни содржини, отворање клубови за дневен престој на пензионерите, одржување на трибини, предавања на актуелни теми, предновогодишни средби, како и формирање на КУД со повеќе секции.

„Имајќи го предвид нашиот придонес во развојот на нашата земја за време на 40-годишниот работен век на пензионерите, ние не заслуживме да имаме толку низок процент на годишното усогласување на пензите, ние не заслуживме со 65 години, да немаме право да бидеме ослободени од партиципацијата за здравствени услуги...“ истакна Перески и продолжи: „Сега полека но сигурно, Властите преземаат

има потреба од нови форми на работа, со цел да се одговори на потребите и интересите на пензионерите. Причина за тоа што до крај не можат да се реализираат зацртаните планови и програми се недоволните средства со кои располага здружението, кои изнесуваат 205.000 денари месечна членарина.

Душан Перески потсети и на емотивните проблеми на пензионерите, на оние кои по пензионирањето се чувствуваат неактивно, бесполезно, осамено... дека тоа тешко го поднесуваат и затоа здружението треба да најдат начини за да им помогнат за надминување на самотијата, на монотонијата и тоа преку осмислување и организирано користење на слободното време. До сега на овој план здружението има направено многу. Организирани се излети за околу 1500 пензионери, има развиено спортски активности, посета на културни манифестации, историски локалитети, многу средби со различни содржини, отворање клубови за дневен престој на пензионерите, одржување на трибини, предавања на актуелни теми, предновогодишни средби, како и формирање на КУД со повеќе секции.

„Имајќи го предвид нашиот придонес во развојот на нашата земја за време на 40-годишниот работен век на пензионерите, ние не заслуживме да имаме толку низок процент на годишното усогласување на пензите, ние не заслуживме со 65 години, да немаме право да бидеме ослободени од партиципацијата за здравствени услуги...“ истакна Перески и продолжи: „Сега полека но сигурно, Властите преземаат



Средбата ја отвори претседателот на Собранието Вукашин Спасовски, а за постигањата и за наредните активности зборуваше претседателот на Извршниот одбор Душан Перески, кој при тоа потсети дека здружението денеска брои 11.150 пензионери и 650 сопружнички на пензионерите. Во активностите, според зборовите на Перески, има големи промени. Тие особено доаѓаат од израз во формирањето на нови форми на работа и во проширувањето на нивната дејност. Тоа е позитивно, но е далеско под планираното, зашто постојано

CCM

Досегашната соработка - гаранција за иднината



Исни Јакупи, генерален директор на Фондот на ПИОМ

взаемна соработка со профилирањето и изнаоѓањето на најдобри решенија на овој план; *трешо*, сугестите за отворање трансакциски сметки што дојдоа од СЗПМ беа добродојдени и прифатени со тоа што постигуваме заедничка цел – нашите пензионери да немаат никаков проблем при исплатата; *четврто*, домовите за живеење на пензионерите што се во наше владение секогаш биле и ќе останат отворени за принципиелната политика што се спроведува при распределбата за што се усогласени критериумите; *петшто*, она што е договорено, а се однесува до редовното исплаќање на пензите во првите два дена од месецот, на отпшто задоволство веќе го реализираме, што е голем исчекор во нашата заедничка политика и, *шесто*, во наредниот период ќе очекуваат нови зафати на планот на оживотворувањето на третиот пензиски столб, со што се очекува понатамошно јакнење на нашата економска состојба, особено со пензиските фондови и др. Кога кон погорните наброени, а реализирани соработки меѓу Фондот на ПИОМ и СЗПМ, ќе се додадат уште и многу други „ситни“ зафати, тогаш со право можеме да констатираме дека вертикалната и хоризонталната соработка што се остварува секојдневно меѓу нас не само што е за истакнување, туку е и за пофалба.

Нема ни повод ни причина, истата да не продолжи и во иднина, во интерес на нашите пензионери и во интерес на вкупната политика на Владата на Република Македонија, што ја спроведува во оваа свера. ■

Четврта седница на Собранието на СЗПМ
Спроведувањето на Законот за ПИОМ- неминовност

СЗПМ - регистрирана организација за солидарни средства и членарина, со Одбор од 7 членови од сите Сојузи на пензионери. Во 2009 година месечна задршка за Солидарен фонд 120 денари и за членарина 20 денари. Висина на посмртна помош 30 000 денари

Собранието на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија на 15 декември ја одржа четвртата седница, со која раководеше претседателот Душко Шурбановски. Се расправаше за спроведување на новоусвоените измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, по негово укинување од Уставниот суд на иницијатива на СЗПМ, здруженијата на пензионерите, група пензионери и од поединци. На седницата се разгледа Слогодбата за утврдување на СЗПМ за регистрирана организација на Сојузите на пензионерите на Македонија, како и Одлуката за висината на задршка за Солидарниот фонд - посмртна помош и за членарина и висината на исплатата на погребните трошоци. Во увидните напомени секретарот на ИО на СЗПМ Чедо Георгиевски информираше и за предложите што ги усвои Извршниот одбор на СЗПМ на претходната седница. Во дискусијата во која учествуваа Душко Шурбановски, Рамиз Казимовски, Симеон Ангеловски, м-р Димитар Стојкоски, Петар Милановски, д-р Новица Вељановски, Лазар Атанасов, Милорад Ристески, Миле Наневски, Јане Ташковски и Андон Марковски, беа изнесени повеќе аспекти на проблемот, со заклучок дека предложените решенија се најсоодветни за спроведување на Законот во практиката. Со оглед на тоа што со Закон е утврдено висината на задршката за посмртна помош и членарина ги утврдува регистрирана организација составна од

Над 140 илјади пензионери кои пензијата ја примаат на рака преку поштенските доставувачи можат да здивнат.

Владата ги прифати барањата на голем број од нив, да не се инсистира да се отвараат трансакциски сметки во деловните банки до крајот на оваа година. Им остави време до средината на 2009 година да се определат преку која деловна банка ќе ја примаат пензијата.

Д. Аргировски



На свеченоста беа доделени и неколку пофалници за активност на ограночите, а пејачката група и солистите од КУД „Пензионер“ исполнуваат познати македонски народни песни. ■

Ц. Илиева

NLB Тутунска банка

Сојузот на здруженија на пензионери во соработка
со НЛБ Тутунска банка, АД. Скопје
ја овозможува за своите членови кобрендираната

платежна картичка ПЕНЗИОНЕР Плус

Преку користење на оваа картичка,
пензионерите можат да ги користат
следните поволности:



- ▶ Плаќање на 3, 6,9 и 12 рати без камата на сите продажни места на кои се примаат MasterCard платежните картички.
- ▶ Можност за плаќања во износ до вкупно три пензии - исплатената месечна пензија плус две лимит.
- ▶ Повисоки каматни стапки од основните за традиционално штедење во ЕУР и МКД за орочен депозит на 6 и 12 месеци.
- ▶ 20% пониски провизии за одобрување на потрошувачки кредит во висина до 300.000 денари за корисници пензионери.
- ▶ Без провизија за плаќање на продажни места, како и без провизија при подигнување готовина од банкомати на НЛБ Тутунска банка во Република Македонија, Црна Гора, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина и Косово.
- ▶ Загарантирана исплата на пензија на првиот работен ден од секој месец.

и штоа не е сè !

ПОСЕБНИ ПОПУСТИ САМО ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ:

1. **Фиксна телефонија** - попусти на претплата - посебни кориснички пакети, опрема и интернет за корисниците пензионери.
2. **Техничка стока за домаќинства** - шпорети, фрижидери, телевизори итн. со попусти од преку 4% за плаќања со Пензионер плус картичка.
3. **20% попуст** на цена за технички преглед на сопствено патничко возило во подружниците на АМСМ - Авто мото сојуз на Македонија.
4. **Попуст од преку 4%** од цената при купување на компјутери, компјутерски делови и галантерија.
5. **Посебно поволен тарифен модел** за пензионери за мобилна телефонија, како и повластена набавка на мобилни апарати.
6. **Попуст до 10%** на цена на мебел за домаќинства.
7. **Попуст од преку 7%** за авионски билети.
8. Користење на пензионерскиот попуст од 30% за билети во Македонски железници.
9. Попуст на цена за **Лекарски уверенија** за пензионери - возачи.
10. Попусти за користење здравствени услуги во приватни здравствени установи - прегледи, лабараториски испитувања, специјалистички прегледи и друго.
11. Попусти при посета на **културни настани** во објекти со кои управува Министерството за култура.
12. **Набавка на патнички возила** со попуст од преку 7% од цената,

Продолжува задршката од пензиите за солидарниот фонд и членарината



Исто така ФПИОМ престана да врши задршка на средствата за членарина, за здруженијата на пензионерите која претставува основен извор за нивната работа и активности.

Според Одлуката на Уставниот суд се укина член 25 (глава „VI - а Солидарен фонд - посмртна помош и членарина“ со членовите 130 - а, 130-б, 130-в и 130 - г) и членовите 43, 44, 55, 56 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување со кои одредби беше регулирано прашањето за Солидарниот фонд.

При процедурата за донесување на горецитираниот закон, почнувајќи од неговиот предлог па се до него-вото донесување на седница на Собранието на РМ, СЗПМ укажуваше усмено со посета на претставници во надлежното министерство и Владата, како и писмени укажувања дека решенијата од Законот не се во склад со Уставот. Во 2002 г. Уставниот суд на РМ ја укина Одлуката за условите и начинот на сервисирање на Солидарниот фонд на корисниците на пензија Бр. 02-3690/1 од Управниот одбор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување донесена во јули месец 2001 година.

Уставен основ за укинување на оваа Одлука се членовите 8, 30, 52 и 58 од Уставот на РМ. Истовремено Уставниот суд донесе и Решение со кое ги запре од извршување дејствијата предвидени со споменатата Одлука.

Токму поради тоа при донесување на оспорениот Закон претставниците на СЗПМ укажаја дека доколку Законот би се донесол во предложениот текст Уставниот суд повторно ќе ги укине одредбите на споменатиот Закон и дека постапката пред Уставниот суд ќе биде реприза од 2001 г.

Ако се направи опстојна анализа на образложението на Одлуката за укинување на оспорениот Закон ќе се види дека укинувањето на одредбите од Законот се во спротивност со истите членови од Управниот одбор на ФПИОМ. Со право може да се каже дека укажувањата на претставниците на СЗПМ се покажаа како вистинити и доколку беа прифатени предложените амандмани најверојатно Уставниот суд немаше повторно да ги укине одредбите од оспорениот Закон.

Навлегувајќи во суштинските причини за укинување на Законот треба да споменеме дека една од основните причини за донесување на Закон со кој ќе се регулира прашањето на системот за солидарно осигурување во случај на смрт на корисник на пензија и членарина на Здружението на пензионерите беше и укажувањето на државниот ревизор кој на неколку пати посочи дека ФПИОМ нема право да задржува седства од пензионерите на корисниците на пензија без ова прашање да се регулира со Закон со кој Фондот ќе се задолжи да врши задршка од пензиите. Да споменеме и тоа дека државниот ревизор не ја

признаваше склучената спогодба во 2003 г. помеѓу ФПИОМ и СЗПМ за регулирање на задршката од пензиите за солидарни средства и за членарина, како и за начинот на нивното сервисирање.

Незадржувањето на средствата за Солидарен фонд - посмртна помош на семејствата од починатиот пензионер предизвика кај пензионерите нездадовост и различни толкувања со укажување дека досега задржаните пари за горните намени ги зеде државата преку Фондот и дека ќе поднесат тужби за нивно враќање.

Реагирањата имаа свое оправдување од причина што постоењето на Солидарниот фонд поточно кажано средствата што пензионерите доброволно ги издојуваа од скромните нивни пензии со задоволство беше прифатено од сите корисници на пензија затоа што тие беа сигури дека за нивниот пристоен закон ќе има обезбедени средства.

Издвојувањето на средствата за посмртна помош треба да имаат третман на еден вид социјална сигурност на корисниците на пензија поради што е потребно натамошно постоење и функционирање на Солидарниот фонд и негово надградување и усовршување како систем на солидарно осигурување во случај на смрт на корисник на пензија. Средствата од Солидарниот фонд станаа нужна потреба на корисниците на пензија при што доаѓаат до полн израз начелата на хуманоста, си-

турноста, заемноста и солидарноста како темелни вредности утврдени со Уставот.

Согледувајќи ја нужноста од понатамошно постоење на Солидарниот фонд надлежните државни органи предложија ново законско решение со цел и намера прашањето на системот на солидарно осигурување на пензионерите законски да биде решено, но во склад со укажувањата и забелешките на Уставниот суд на Република Македонија. На ваков начин ќе се врати довербата и задоволството кај пензионерите за натамошно опстојување и функционирање на Солидарниот фонд.

Предлагачот на новото законско решение предложи Законот на изменување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување Собранието на Република Македонија да го донесе по итна постапка како би се надминале несаканите последици што произлегоа од Одлуката на Уставниот суд. Така и се случи.

Според тоа може да ги охрабриме пензионерите дека со новото законско решение нормално ќе функционира Солидарниот фонд и средствата за членарна на здруженијата на пензионерите и да се надеваме дека ваквото законско решение нема по трет пат да го укине Уставниот суд. ■

**Никола Николоски,
претседател на Правно-економски
совет при ИО на СЗПМ**

Спроведувајќи ја Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија („Сл. Весник на РМ“ Бр. 122/2008 г.) од 17 септември 2008 г. за укинување на одредени членови од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл. Весник на РМ“ Бр. 153/2007 г.) Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, престана да врши задршка од пензиите на корисниците на пензија при исплата на месеците октомври и ноември 2008 г. Истовремено ФПИОМ престана да врши исплата за посмртна помош на семејствата на починатите пензионери преку подрачни единици.

Гевгелија Македонските пензионери во Австралија со низа активности на сите полиња



тои и во Сиднеј, Мелбурн, Перт и други градови.

Мојот интерес беше насочен кон активностите и организирањата на лутето од Македонската заедница во Австралија на пензионери - Македонци, вели Гунова.

- Бројот на македонските пензионери сè повеќе се зголемува, бидејќи поминаа повеќе од 40 години кога заминаа во Австралија.

Поголем број од нив се добро ситуирани, имаат добра финансиска основа и добри пензии.

За одбележување е што постојат пензионерски здруженија само на Македонци, има и интернационални здруженија. Јас бев зачленета и во македонското и во австралиското здружение.

И тие како нас одржуваат состаноци по еднаш во месецот, имаат органи на управа (собрание, извршен одбор, претседателство и друго).

Постојано организираат патувања со воз низ регионот и подалеку, а често има и крстарења низ океанот. Особено се поврзани пензионерските здруженија од Сиднеј и Њукастел кои се дружат многу често.

Сакам да нагласам дека пензионерите во Австралија имаат многу бенифиции. На пример, не плаќаат за регистрација на возило, имаат многу мала партиципација за лекови и посебно за патувања. Со возна карта од 2 долари се патува од Сиднеј до Њукастел 24 часа, со прекини со воз, со автобуси или со брод.

Посебно ме радува што по моја иницијатива во Њукастел е формиран и работи Активот на жените пензионерки во рамките на црквената заедница, истакнаа Лубица Гунова. ■

Недамна од Австралија се врати нашата колешка Љубица Гунова претседателка на Активот на жените пензионерки при Здружението на пензионерите од Гевгелија, која беше во посета на нејзините најблиски роднини и пријатели. Ова го искористивме за нашите читатели да не информира за работата на пензионерите во Австралија и нивните активности.

- Бев во посета на мојот брат и неговото семејство, кој во оваа далечна земја живее повеќе од 40 години. Престојот од три месеци го искористив за разговори измешани со многу емоции, средби, прошетки и со близки, познати и наинци од сите краеви на Македонија.

Моите живеат во Њукастел град од околу 600.000 жители од кои околу 50.000 се Македонци, организирани во Македонска заедница, се дружат и ги чуваат обичаите и традициите на македонскиот народ.

Голема македонска заедница по-

Од активностите на Фондот на ПИОМ и реализацијата на билатералните договори за странските пензии

Регулирањето на односите, сигурност по пензионирањето

До сега Република Македонија има потпишано повеќе од четириесетина договори за билатерално разрешување на прашањето за пензите на наши граѓани што работеле во странство



Последните, односно изминатите три-четири децении, од нашата Република, пред сè од економски причини во потрага по вработување заминале повеќе илјади луѓе, во странство. Оттука, прашањето за нив ја преземаад најдлабоките министерства и стручни служби, кои воделе грима за тоа како во иднина би се разрешувале односите за добивање пензии и заштитата на корисниците од странските држави.

Во изминатите седумнаесетина транзициски години, нашата држава, односно Министерството за труд и социјална политика на чело со Владата, воспостави бројни билатерални контакти со повеќе земји во кои работат наши граѓани и, потпиша соодветни меѓународни договори со кои се разрешуваат условите и висината на пензиските примања во зависност од земјата во која работеле или работат, а што се добиваат преку

Фондот на ПИОМ. Со тоа и на дело е потврдена грижата на нашата држава за вработените во странство, а тоа ќе рече, со потпишувањето на ваквите договори нивната пензиска сигурност е трајно и конечно регулирана...

Од расположливата документација се гледа дека Република Македонија веднаш по осамостојувањето потпиша билатерални договори со поранешните членки на федерацијата: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, со што беа разрешени прашањата за признавањето на пензискот стаж, висината на пензиите и нивното регулирање за добивање. Во списокот се и следните конкретни и успешни зафати: потписан е договор со Австралија (1998 год.), потоа со Турција (2000-та год.), па со Швајцарија (влезен во сила 2002 год.), со Бугарија (во 2003 год.), со Германија (влезен во сила 2005 год.), со Чешка и Кралството Холандија (чији договори се влезени во сила во 2007 год.) и договорот со Романија (во 2008 год.). Постои интерес и за целосно регулирање на договори со Либија и Египет (договор за избегнување за двојно плаќање на придонесот) и САД со кои е постигнат реципроцитет во плаќањето на пензите. Оттука, може да се заклучи дека нашата пензиска политика е фундирана врз определбата за заштита и почитување на интересите на нашите сегашни и идни пензионери. Исто така, има меѓународни договори кои се во примена кај нас, а чекат на ратификација во парламентите: на Кралството Данска, Белгија, Луксембург, Унгарија и Канада.

Ако се земат во предвид и разговорите што се водени за потпишување на вакви договори со поранешна Чехословачка, Англија и Северна Ир-

ска, Франција, Италија, Норвешка и Шведска, тогаш сликата се комплетира, а политиката за заштита на нашите работници во странство и регулирањето на прашањето за нивните пензии, добива во текина. Уште повеќе што во тек се и преговори за склучување на нови договори за регулирање на прашањето од пензиската политика со повеќе земји (меѓу кои и Австралија, Узбекистан, Ташкент, Русија), со што произлегува и заклучокот дека политиката што ја води нашата Влада и Министерството за труд и социјална политика, вклучувајќи го тук и Фондот на ПИОМ, се за поздравување и истакнување, а доаѓаат во време кога работничките права се регулирани со бројни меѓународни договори и легислатива, која се разбира, кај нас се почитува.

Од друга страна и нашето законодавство се прилагодува кон европската легислатива, што е гаранција за успешноста во оваа свера и залагањето на Фондот на ПИОМ во овој дел, навреме да се регулираат прашањата за пензите на нашите вработени во странство и за нивниот прием и исплаќање во нашата држава. ■

М-р. Снежана Кутузовска



Разговор со д-р Бекир Жута, интелектуалец со големо професионално искуство

Бекир Жута е доктор на економски науки, учесник во создавањето на самостојна Република Македонија и министер во првата влада на самостојна Македонија. Пред пензионирањето извршувал високи функции во кои неговата специјалност и неговото искуство од областа на економијата биле добредојдени. Разговорот го водевме во неговиот пријатен дом.

Д-р Жута, од кога сте во пензија и како Ви поминуваат пензионерските денови?

Во пензија сум веќе осма година. Иако имам проблеми со здравјето, имам чувство дека денот не трае доволно долго за сè она што би сакал да го направам. Денот го почнувам со прошетка, а по утринското кафе со сопругата, седнувам на моето „работно“ место. Во моментов работам на книга која ќе има повеќе од осумстотини страници. Ќе биде во два тома и ќе ја содржи сржта на економијата и економскиот систем.

Интересно е како научите да работите со компјутер. Многумина од пензионерите сè уште работат со машина за пишување?

Првите насоки ги добив од синот и од неговиот другар, а понатаму сам се дообразував со соодветна литература. Денес слободно можам да кажам дека компјутерот ми е најдобар другар! Моите книги прв ги пишувам на рака, а потоа ги претворам во електронска форма со помошта на компјутерот. На овој начин уште еднаш го препочитувам и го проконтролирам напишаното. Можеби изгледа чудно за моите години, но јас од ден на ден



станувам зависник од компјутерот.

Кога сме кај книгите кажете ни кои други дела ги имате напишано?

Имам напишано повеќе книги од областа на економските науки. Како поважни би ги издвоил: „Политичка економија“, „Теорија на трошоци“, „Анализа и право на претпријатијата“, „Елементи и методи во пресметка на производство“ и други. Пишуваам и колумни за свои видувања и анализи од областа за која сум стручен. Мои колумни излегуваат во весници и списанија, како што е „Капитал“. Соработувам со редакции кои се заинтересирани за моето мислење и за анализа базирана на моето големо искуство во економскиот домен. Притоа не можам да не го кажам своето мислење кое впрочем се совпаѓа со мислењето на многумина мои колеги пензионери, дека државата не го користи огромниот интелектуален потенцијал

и огромното искуство акумулирано во популацијата од третото доба. Преку разни советодавни форми тоа може да биде искористено, државата би имала корист од тоа, а лутето од третото доба тоа би го правеле со задоволство и не би се чувствуваат заборавени и непотребни. Факт е дека многупати се носат закони и прописи кои дури се однесуваат на оваа популација, без да биде консултирана.

Вие сте член на Правно-економскиот совет на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија. Што во моментов го преокупира ова тело?

Правно-економскиот совет се занимава со сите прашања битни за здруженијата на пензионерите од правно-економскиот аспект, со цел оваа огромна популација да си ги обезбеди своите права и економски што е можно подобро да биде заштитена. Во моментов сме преокупирани со пензионерските фондови, со Солидарниот фонд и друго.

Вие сте доктор по економски науки. Интересно е Вашето мислење за финансиската криза која се приближува кон Европа, кон Македонија?

Сметам дека нема многу време за чекање и за мислење, дека налетот на светската економска криза не едалеку. Требада се направат сериозни анализи од страна на Владата, Министерството за економија, Министерството за финансии и Народната банка, бидејќи невнимателноста, безгрижноста и доцнењето може скапо да не чини. Финансиската криза руши сè пред себе. Не се знае кога ќе дојде каде нас,

колку ќе трае и со какви последици ќе биде. Мора подгответо да се дочека со соодветни мерки. Во услови кога целиот свет се тресе, ние не можеме да сме мирни, за да не ни се случи кризата да не „изненади“. Креаторите на економската политика треба будно да ги набљдуваат случаја во светот, за да се заштитиме што е можно подобро од последиците.

Д-р Жута, Вашата енергија и активност фасцинират. Многу помлади професори, научници и доктори на науки не можат да се пофалат со ваква активност и енергија. Што ви дава поттик и инспирација?

Целото мое семејство, синот, ќерката, внуците, но пред сè сопругата Туркан. Таа е мојата најголема помош и поддршка во сите сфери на мојот живот. Таа е мојот неисцрпен извор на енергија и на инспирација за што сум и благодарен. Без нејзината помош и поддршка сè би било поинаку. Таа е голем организатор и поседува огромна позитивна енергија, па така сè е како што треба. Таа е столбот на случаја и креатор на хармонијата во целото семејство. Но мојата активност е резултат и на мојот интелектуален скlop и на мојата научна љубопитност, како и на желбата моите знаења и искуство да им ги оставам во наследство на генерациите кои доаѓаат.

Што уште Ви ги исполнува деновите?

Внуците на кои им ги пренесувам моите ставови кон животот, учењето, образоването, исто онака како што тоа го правев некогаш со своите деца. Се гордееме и со децата и со

внуците, бидејќи се умни и такви како што секој би посакал. Посебно се весели викендите и празниците кога сите сме заедно. Сепак најубаво е во лето. Кога времето ќе се затопли „кентеларијата“ ја селам во Велешта. Таму во семејната кујна на моите родители го поминувам летото. И таму се шетам и им се восхитувам на убавините на природата, далеку од градската врева и жештината на асфалтот. И таму читам, гледам телевизија, уживам во друштвото на внуците и на поширокото семејство. Уживам во дворот полн со цвеќина, пријдиво создадено дело на мојата сопруга.

На прагот е Новата 2009 година. Кои се Вашите желби?


Државата да се справи што поспешно со кризата, што подобро да напредува во секој поглед. На личен план да сме сите здрави, внуците да имаат петки и среќно детство, синот и ќерката успех во работата. Во кругот на нашите најмили, јас и сопругата ќе ја дочекаме Новата 2009 година, со желба да биде мир во светот и меѓу луѓето.

Докторе Жута, ми беше чест што Ве запознав Вашиот сопруга. Ме одушевува Вашата енергија и волја за творење, како и Вашиот став кон случаја и креатор на хармонијата на Вашиот дом, на Вашето дружење и на Вашето сопатништво, може да им биде пример на многу брачни двојки кои влегле во третото доба од животот. Ви пожелувам добро здравје и успешна и плодна работа.

Калина Сливовска Андонова

Пензионерот Стамен Филипов, чувар на уставниот поредок

Уставниот суд уважил 196 негови иницијативи за човекови права и слободи, од кои 144 на законски и 52 на подзаконски одредби



Средбите со Стамен Филипов секогаш се интересни, бидејќи е ретко добар соговорник и пензионер кој треба да се почитува, особено за неговата повеќегодишна правничка и човечка пасија постојана да ги брани човековите права пред Уставниот суд, како највисока судска инстанца во нашата земја. Всушност, тој е неуморен борец за правна

држава и вистински рекордер во поднесување иницијативи до Уставниот суд. Потекнува од кратовски Каврак и се до пензионирањето во чин потполковник, како воен старешина служувал во Госпиќ, Карлоац, Риека, Битола, Куманово и Скопје. Дипломиран е правник со положен правосуден испит.

- Како човек од правото сакам нашата земја навистина да стане правна држава, што е единствениот мотив за секоја моја иницијатива до Уставниот суд. Тоа го правам чисто волонтерски. Така, во периодот од 1993 година до декември 2008 година до Уставниот суд на Република Македонија имам поднесено над 700 иницијативи за поведување постапка на уставноста на одредени законски одредби или закони во целина или пак за оценување на уставноста и законноста на подзаконски прописи. Од тоа, за 490 иницијативи Уставниот суд не поведе постапка, но битно е што 196 иницијативи ми се уважени, од кои 144 се поднесуваат за законски и 52 за подзаконски одредби, со кои без повреди повеќе човекови права и слободи-преку говорот на аргументи посочи Филипов.

Не постои област за која тој нема поднесено иницијатива за оцена на

уставноста и законноста, но најголем број од нив се од сферата на одбраната, внатрешни работи, колективни договори и работни односи, но и образоването.

-**Моите иницијативи за оспорените правни акти се темеле на еднаквоста на слободите и правата, на неприкосновеноста на слободата, на правото на работа, на социјално, пензиско и инвалидско осигурување, здравствена заштита, на жалба и штрајк, на слободата на уверувањето, на совеста и на јавното изразување на мислата итн. Значајно е што со укинувањето на одредени правни акти или нивни одредби, наведените слободи и права се заштитуваат од идни можни повреди. Со нив се касираат одреден број сојузни закони од поранешна југословенска федерација, одредени републички закони од поранешниот социјалистички систем, како и одредени закони и подзаконски акти донесени по усвојувањето на Уставот на Република Македонија од 1991 година. Сите иницијативи беа поднесени затоа што сметав дека тој закон, пропис или подзаконски акт мора да се усогласи со Уставот-додаде Филипов.**

-**Тоа беше големо признание за мене и за мојот долгогодишен волонтерски ангажман на ова поле, но и голем поттик за натамошно ангажирање сите да се придржуваат кон Уставот и законите. Почитувањето на темелните вредности на уставниот поредок, особено основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот, како владеење на правото, е единствениот пат по кој треба да се оди, заради благосостојба на секој поединец и општество во целина.-**

Стамен Филипов е активист на повеќе невладини организации, меѓу кои и на СЗПМ и е член на Статутарната комисија во Здружението на пензионери „Кисела Вода“ во Скопје.

-**Кога во 2007 година беа усвоени измени и дополнувања на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, иницијатива за заштита на уставноста до Уставниот суд поднесоа СЗПМ, повеќе здруженија на пензионери, група граѓани и троица поединци Васил Калевски, Младен Веселинов и јас. Како што е познато Уставниот суд на 26 март 2008 година поведе постапка, а по неколку месеци и ги укина измените, поаѓајќи од правото на пензионерите да располагат и управуваат со пензиите, како сопствени средства.**

Поради тоа по итна постапка неодамна се усвои нов Закон за ПИОМ, што подобро го регулира прашањето на Солидарниот фонд на пензионерите, нагласи Филипов.

Секако, однашој предновогодишен соговорник и во новата 2009 година може да се очекуваат куси и аргументирани иницијативи до Уставниот суд за она што не е во согласност со уставните и законските одредби.

Драги Аргировски

ПЕНЗИОНЕР ПЛУС

Весник за сегашните и за идните пензионери

Издавач:
СЗПМ

Година I – број 6 – декември
2008 год.

БЕСПЛАТЕН МЕСЕЧЕН ВЕСНИК

Издавачки совет:
Душко Шурбановски (претседател)
Андон Марковски
Горѓи Серафимов
Нуреј Кадриу
Горѓи Трпчески
Чедо Георгиевски и
Драги Аргировски
E-mail: argirovski@szpm.org.mk

Редакциски одбор:
Чедо Георгиевски
Главен и одговорен уредник;
Драги Аргировски
заменик главен и одговорен уредник;
Членови:
Калина Сливовска Андонова,
Иванчо Кузмановски,
Костадинка Кајмаковска,
Цветанка Илиева,
Хисен Шакири
Лектор:
Верица Тоциновска

Адреса:
СЗПМ “12 ударна бригада“
бр. 2, зграда на ССМ - Скопје
Телефон: 02 3223 710
тел-факс: 02 3128 390
Web: www.szpm.org.mk
E-mail: kontakt@szpm.org.mk

Проект Развој Македонија

Пензионер плус
Тел. 02 321 3227
E-mail: prm@szpm.org.mk

Дизајн и компјутерска обработка:www.koma.com.mk

Печати:
Графички центар Скопје

Ракописите и фотографиите не се враќаат.

Според Законот, за весникот се плаќа данок според посебна намалена даночна стапка.

Соработка на пензионерите со Црвениот крст на Република Македонија

Професионалната кариера, односно професионалниот статус на луѓето значајно им се менува со пензионирањето. Сите професии се слеваат во една водичка, а тоа е „пензионер“. Со напреднување на возраста, многу активности, навики и потреби се менуваат. Некои се изоставуваат, а најчесто потребите за внимание од семејството, од пријателите и од општеството се зголемуваат, како и за нега, за здравје и за социјална поддршка. Пензионерите во Република Македонија се здружуваат во здруженија на пензионерите преку кои успеваат да реализираат голем дел од новонастанатите потреби. Денес Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија е едно од најголемите граѓански здруженија во државата. Во исто време, во Републиката, функционираат и многу други здруженија на граѓани и фондации.

Минатиот месец беше потпишан Меморандум за соработка, помеѓу Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија (СЗПМ) и Црвениот крст на Република Македонија (ЦКРМ).



Впрочем, многу пензионери во текот на животот биле волонтери во Црвениот крст, а голем број сè уште се активни. Има пензионери кои сега се зачленуваат во Црвениот крст и се вклучуваат како волонтери во многу негови активности. Црвениот крст на Република Македонија во согласност со принципите, целите и мисијата развива многу активности за населението, од кои голем број се однесуваат директно за потребите на пензионерите и најмногу за старите и изнемоштени лица кои имаат зголемени здравствени и слични потреби, а немаат роднини или пријатели кои можат да им помогнат.

И Црвениот крст нема неограничености. Ама затоа со добро планирање, организирање и мобилизирање волонтери, донатори и со здрукување со други организации, со лобирање во локалната заедница и други државни служби, успева да им помогне на зајдените.

Здружението на пензионерите „Кисела Вода“ во долг временски

период има одлична соработка со Општинската организација на Црвениот крст. И двете граѓански здруженија имаат надлежност за реонот што го опфаќаат општините: Аеродром, Зелениково, Сопиште, Срденичани и Кисела Вода. Во овој реон со многубројно население, живеат пензионери со многу различен социјален статус и лични потреби.

Помошта која на многу пензионери им е потребна не секогаш се состои во материјални добра. Уште пред потпишувањето на Меморандумот на највисоко ниво, соработката помеѓу овие две здруженија на граѓани формално беше регулирана преку Писмо за намери. Така овие две здруженија на граѓани во рамките на својата, со акти определена мисија, оставуваат многу заеднички активности. Здружението на пензионерите има своја Основна организација во рамките на Црвениот крст и многу пензионери се активни волонтери независно дали некоја активност се однесува на пензионерите или за други групи од населението. Од друга страна Црвениот крст според програмски или

заеднички договорени активности редовно спроведува разни акции кај пензионерите. Во областа на социјалните потреби лобира за помош и доставува пакети со храна и производи за одржување хигиена. Во рамките на здравствените потреби се вршат здравствено-едукативни предавања за подобрување на стилот на живот и за уапредување на здравјето на пензионерите и се вршат разни теренски медицински прегледи (пр. мерење крвен притисок, на ниво на гликоза и холестерол во крвта и сл.). Се планираат и волонтерски активности за посета во домовите на стариите и изнемоштени лица на кои би им се помогало со разни ситни, но многу важни услуги. Се планираат и разни активности во областа на културно-забавниот живот и рекреацијата, како што се на пример посети, другарувања, читање книги и написи, а пензионерите ќе ги учат младите на вештина за плетење, размена на кулинарски рецепти и слично. ■

Д-р Илија Глигоров

Здружението на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија во Тетово на 3 декември одржа Свечена седница на која присуствуваат членови на Собранието, претседатели на помошните тела, на месни органоци и секции и гости од неколку невладини организации.

Седницата со пригодни зборови ја отвори претседателот на Здружението Југослав Аризанкоски, а пригоден реферат за значењето на денот и за активностите поднесе Гидо Бојчевски.

За успешна соработка Командата на тетовскиот гарнизон на АРМ на Здружението на инвалидите на трудот и корисници

Скоро седум децении во брак

Во рамките на одбележувањето на „Неделата за грижа за стари лица“, Активот на жените пензионерки при Здружението на Охрид и Дебрца во соработка со Црвениот крст од Охрид, во Домот за пензионерите ги објави резултатите од Конкурсот за избор на најстар жител, односно жителка во општината и брачна двојка со најмногу години во брак. Најстара брачна двојка во Охрид се Велика и Никола Димоски, кои се неразделни околу седумдесет години.



За бракот велат дека тајната е во компромисот, а за љубовта нема рецепт. Желбата за добра љубов е распространета на секаде, но само на малкумина им успева. Бракот е институција што во модерното време се

Во ЗП „Карпош“ – Скопје 60 пензионери добија еднократна помош

Една од задачите на Извршниот одбор на Здружението на пензионерите на Општина Карпош, зачувани во Програмата за работа во 2008 година беше грижата за своите пензионери со ниски пензии да им помогне со доделување на еднократна парична помош.

Врз основа на Одлуката за доделување еднократна парична помош која беше објавена во сите шест органоци, Комисијата за здравство и социјална политика изготви предлог, а Извршниот одбор на ЗП Карпош одлучи на 60 пензионери да им доделат парична помош во износ од 3.000 денари.

Благодареноста за доделата парична помош од страна на Извршниот одбор, ни река пензионерите од органот Козле, Весна Ивановска и Трајко Димитровски.

Првпат добивме и овие средства ќе ги искористиме за плаќање заостанати сметки за струја и вода, а нешто ќе потрошите за храна. И во наредната 2009 година со финансискиот план, зависно од средствата, ќе се планира доделување еднократна парична помош на пензионерите корисници на старосна и семејна пензија на територијата на Општина Карпош, изјави претседателот на Извршниот одбор на ЗП Карпош Трајко Савески. ■

С. Б.

повеќе се распаѓа, а утеша е сознанието дека има луѓе кои и со 7 децении во брак сè уште живеат во, како што народот вели „љубов и слога“.

Меѓу таквите кои влеваат надеж за безвременското траење на љубовта и бракот се Велика и Никола Димоски, кои судбоносното „да“ го изрекле токму на 19 ноември пред 69 години. Првпат се виделе на стројот, такви биле времињата, но веднаш почувствуваат некаква „посебна привлечност“. И така, по толку обичен и познат почеток на овие простори, започнала една 7-децениска љубов и заедништво.

Во овие години имало и среќа и тага, имало и многу искушенија и добро и зло, пресудила таа „посебна привлечност“ да опстане и секогаш да биде онаа невидлива нишка која ги задржала заедно Велика и Никола во сите пресврти и критични моменти - низ војни, сиромаштија, живот во заедница со 30 луѓе и другите опасности што демнеле. Дело на таа љубов се и нивните пет деца, од кои сега имаат 10 внуци и 18 правнуци.

На конкурсот за најстар пар се избрали и Лазе и Трајанка Германовски од село Лескоец, кои стапиле во брак во далечната 1938 га. Поголемиот дел од животот го минале во Австралија, а



пред четири години дошли во Лескоец. Тие имаат 50 внуци и правнуци. Здравјето добро ги служи, и се во добра физичка и психичка состојба.

Најстар жител на Охрид е варошанката Цвета Арнаудова, родена 1909 година. Наскоро ќе ја наполни и стотата, и ќе навлезе во 101 година од својот живот. Уште како мала Арнаудова ги почувствува страдањата од балканските војни, поделбата на Македонија, а ги преживеала Првата и Втората светска војна. Цвета Арнаудова матурирала во 1927 г., а во 1937 г. дипломирала на Правниот факултет во тогашното Кралство на СХС. Таа е еден од првите правници во Охрид и меѓу првите вработени службеници во Охридскиот суд каде го минала и целиот свој работен век. ■

К.Спасески

Хуманоста продолжува...



се вклучени во многу активности во заедничките акции со општинските организации на црвениот крст.

Меѓу нив посебна заслуга има поранешниот крводарител Сретен Цицимиловик кој има дарувано крв 65 пати.

И не само тоа. Сретен успеал во дарувањето крв да ги анимира и неговите синови Раде и Зоран кои досега даде по десет пати крв, а неговата сопруга Виолета 20 пати.

И додека неговата жена и неговите синови и натаму ја даруваат својата крв пензионерот Сретен Цицимиловик е присутен на секоја крводарителска акција учествувајќи во нејзината успешна реализација.

Инаку, Сретен за прв пат својата крв ја дарувал за време на скопскиот земјотрес (1963), кога на апелот за крводарување, прва во Скопје пристигнала екипата од Гевгелија. ■

Т. К.

Зголемена активност на инвалидските пензионери

Оваа година Здружението на инвалидските пензионери од Кавадарци ја започна со повеќе активности што не беше случај во изминатиот период. Со решавањето на финансиските проблеми се создадоа услови Здружението нормално да функционира со средства од членарината, а преку поддржачата единица на Фондот на ПИОМ и навреме

да се исплаќаат парите за погребнина на семејствата на почнатите членови-пензионери кои порано доцнеа и по триесет денови.

Ова здружение брои 1255 членови и работи во свои простории, ни рече претседателот Стојче Ристов. Година за прв пат инвалидските пензионери нормално располагаат со своите средства и можат да ги наменат за планираните активности. Ако досега за организирање или учество на некоја манифестија се бараат средства од спонзори, сега тоа не е случај. Членови на ова здружение се напретваваат на регионални и републички спортски напретвави каде што постигнаа забележителни резултати во дисциплините фрлање гуле и пикадо. Исто така, се организираат групни посети на Крушево на гробот на Тоше Проески и на Конско, а до крајот на годината се планираат посети на Смолярските водопади, црквата Радовиш и други знаменитости. Во активностите особено се издвојува Активот на пензионерите во чија организација на 7 септември во Кавадарци се одржа Републичка средба на инвалидските пензионери од Македонија. ■

Ф. К.



ФОТО ВЕСТ



Здружението на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија во Тетово на 3 декември одржа Свечена седница на која присуствуваат членови на Собранието, претседатели на помошните тела, на месни органоци и секции и гости од неколку невладини организации.

Седницата со пригодни зборови ја отвори претседателот на Здружението Југослав Аризанкоски, а пригоден реферат за значењето на денот и за активностите поднесе Гидо Бојчевски.

За успешна соработка Командата на тетовскиот гарнизон на АРМ на Здружението на инвалидите на трудот и корисници

Д.А.

Средба со повод

д-р Коста Балабанов – прв македонец со престижното јапонско одликување „Ред на изгрејсонцето“



Др Коста Балабанов, еден од нашите најдобри историчари на уметноста, почесен генерален конзула на Јапонија во Македонија и претседател на Друштвото за македонско-јапонско пријателство и соработка, неодамна во име на јапонскиот император, од страна на јапонската Влада, беше одликуван со престижното јапонско одликување „Ред на изгрејсонцето“.

Д-р Балабанов е првиот Македонец кој добил вакво признание - Орден за заслуги за ширењето на јапонската култура. Досега, започнувајќи од 1875 година кога е востановено, го имаат добиено само тринаесет личности во светот, а д-р Коста Балабанов е четиринаесеттиот.

Како почесен генерален конзула на Јапонија во Македонија му е трет мандат, а како претседател на Друштвото за македонско-јапонско пријателство и соработка му е петти мандат. Оваа негова работа за доближување на двата народа и двете култури беше крунисана со ова високо јапонско одликување. Честа е негова, но и наша.

Редок повод за средба со човекот кој во својата 80-та година од животот направи да се чувствуваат горди

Македонци.

Со одликувањето Вие добивте и повелба со печат и потпис на императорот, премиерот и министерот за надворешни работи на Јапонија.

Запознајте не д-р Балабанов со ова големо признание.

- Ова одликување е второ по значење во Јапонија. Востановено е во 1875 година од страна на јапонскиот император Меици. Тоа ги содржи зраките на сончевата светлина од изгрејсонцето. Честа да им биде укажувана на луѓе кои не се Јапонци започнала во 1981 година. Доделувањето е администрирано од Бирото за одликувања при канцеларијата на премиерот на Јапонија и се доделува во име на императорот.

Церемонијата се одржа на 18-ти ноември во „Холидеј ин“, а одликувањето ви го врачи амбасадорот на Јапонија во Виена, м-р Акито Танака, во присуство на голем број ваши соработници, роднини и пријатели, луѓе од јавниот живот. Како Вие се чувствувате?

- Среќен, возбуден... Орденот го добив за заслуги за ширење на јапонската култура и уметност, за она што Јапонија значи во светот.

Оваа награда покажува дека она

што сум го правел досега навистина било вредно за признание. Тоа сознанието прави да се чувствуваат гордо, но на мене не дејствува и обврзувачки, да работам додека можам на промовирањето и развивањето на заемното разбирање и соработка меѓу двете земји, двета народа.

Д-р Балабанов, на оваа награда и претходеа и неколку исто така значајни признанија. Кои беа тие?

- Награда е и тоа што јас сум единствениот во Европа што по трет пат ја извршува должноста почесен генерален конзула на Јапонија. Потоа, на „Редот на изгрејсонцето“ му претходеа уште неколку важни работи. Една од нив е и работата и резултатите на Друштвото за македонско-јапонско пријателство и соработка, кои директно ги следи Министерството за надворешни работи на Јапонија. Друштвото го имаме формирано уште во 1990 година и работиме во континуитет. Како човек на члената позиција во Друштвото добив благодарница, а пак од Јапонската фондација за култура ми беше доделена најголемата награда востановена од оваа институција. Оваа награда која ретко се доделува на луѓе кои не се Јапонци, ми беше врачена во Токио, заедно со еден Американец, а по тој повод не прими и императорот Акихито и императорката Мичико во Царската палата.

Вашите соработници, роднини и

пријатели ве знаат како фанатик во упорноста во она што сте си го зацртале да го сработите. Особено сте упорен во работата како почесен конзул и претседател на Друштвото. Резултатите се тута.

- Точно е, познат сум како фанатично упорна личност. Речиси не постои Јапонец кој престојувал во Македонија,

а да не сум се сретнал со него.

Сите нив ги запознавам со македонската цивилизација, ги шетам низ Скопје и низ Македонија и ги запознавам со спомениците на културата, со археолошките локалитети, со нашето минато. Се трудам да им ја претставам Македонија во најдобра светлина и да воспоставам односи со цел и таму да се знае за нас.

Во Токио и Јокохама исто така формираме друштва со повеќе од 150 членови кои меѓу другото играат одлично македонски ора со што се претставија и на Фолклорниот фестивал во Битола. Наши културни работници исто така беа во Јапонија, а бројот на јапонските стипендии за нас постојано се зголемува.

Д-р Балабанов, на што во моментот работи Вашата канцеларија, а и Друштвото на чие чело застанавте по петти пат?

- Во континуитет работиме на претставувањето на двете култури. Имаме и јапонска канцеларија за врски и канцеларија за соработка со „Џајка“, јапонска организација за помош на земјите во развој. Се трудиме и успеваме да воспоставиме врски со соодветни личности, бизнисмени, културни работници од двете земји. Ни претстојат контакти со многу јапонски компании за создавање стратешки партнери. Што се однесува на Друштвото и таму ни претстојат голем број активности во приближувањето на јапонската традиција и култура до нашиот народ, се разбира според можностите, за кои морам да нагласам дека во последните години значително се намалени. Но затоа пак тука се и сите наши напори и мои и на членовите на ИО на друштвото за подготвувањето на билтенот „Акебоно“, „Мугри“, кој ни е најдобриот начин на поврзување со

нашите многубројни членови. Додека пак со се што правиме и што правам јас посебно ценам дека ќе придонесеме во доближувањето на оптимизмот и желбата за успех на Јапонците до нашите луѓе кои најмногу ги поврзуваат добродушноста, топлината и гостопримството.

Д-р Балабанов, на што работите како историчар на уметноста. Многу години работите на „Виничкото кале“, дали вашата натамошна стручна работа се однесува на тоа?

- За жал како што и е познато на јавноста, јас не сум веќе директно во таа работа, во која го дадов најдоброто од себе. Зашто, незнам. Но индиректно секако останувам во таа работа, зашто сум во нераскинлива врска со „Виничкото кале“. Имено, ја подготвувам новата книга која ќе се вика „Митологија, религија и историја пишувани со глина“.

Пишувам за веќе публикувани предмети, но и за некои нови, интерпретирани на сосема поинаков начин и пристап. Ја привршувајќи работата на оваа книга со која ќе откријам нови моменти и од која ќе се видат нови артефакти.

Д-р Балабанов, Вашата работа не ви остава простор за старење, но имате ли време за контакти со пензионерската организација?

- За жал многу малку имам време за контакти со луѓето надвор од овие подрачја за кои говорев. Но ми беше многу драго кога меѓу бројните телеграми со честики од многу луѓе од нашата држава, од Јапонија и од други земји во светов, прва стигна телеграмата од Здружението на пензионерите од Кичево. Навистина ме израдува за што сум им многу благодарен. ■

Цветанка Илиева

д-р Љупчо Ајдински – човек за хумани дела

Децении посветени на кадри по дефектологија

Светскиот ден на лицата со хендикеп и пречки во развојот 3-ти декември со низа манифестации беше одбележан и во нашата држава. Беше кажано дека во државата има околу седумдесет илјади лица на кои им е потребен посебен пристап во заштитата и во рехабилитацијата и нивно интегрирање во секојдневјето. Тука главен фактор е овозможување на нивното образование и оспособување за совладување на секојдневните предизвици.

Традиционално веќе 15 години најдобриот студент од Институтот за дефектолошки науки при Филозофскиот факултет во Скопје на 3-ти декември се врачува наградата „Ајдински“ што ја доделува лично проф. д-р Љупчо Ајдински. Така беше и оваа година.

Да се нурне во животната патека на професорот Ајдински претставува посебен предизвик. Тоа е момент кога се среќавате со исклучително богата личност за која може многу да се пишува и кажува. Тоа е човек со широка душа, хуманист, едуатор, научен истражувач, публицист, општествен работник и над сè најголем пријател на децата и на лицата со посебни потреби.

Проф. д-р Љупчо Ајдински е роден во Ново Село – Струмичко во 1930 година. Таму го завршува основното образование и ги поминува најубавите, но и најтешките денови од детството. Ги спознава дарежливоста и хуманоста од неговата прабаба која била бабица. Во нивниот дом постојано доаѓале луѓе кои барале помош и најчесто им била укажувана. Ново Село



го напушта во 1945 година за да дојде во Скопје како ученик на Учителската школа „Никола Карев“ каде што се подготвува за народен учител. Веќе во 1948 година го завршува школувањето и ѝ припаѓа на првата генерација повоени народни учители. Двесте и четириесетте народни учители плански се распоредени низ градовите и селата во нашата држава и за првпат ја одржуваат наставата на мајчин македонски јазик. Ајдински е уплатен во Тетово каде што врши просветителска дејност. Потоа, патот го води во Битола, па во Скопје каде што завршува педагошки студии на Филозофскиот факултет и дефектолошки студии на Дефектолошкиот факултет во Белград. Во 1980 година докторира на белградскиот факултет на тема „Современ систем на интегрална рехабилитација на ментално ретардира-

ни лица“. Бил редовен професор на Дефектолошкиот факултет во Белград до 1992 година и е основоположник на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет од 1993 година до одењето во пензија во 2000-та година.

Во областа на заштитата и на рехабилитацијата на лицата со инвалидност оставил две специјализации во Англија, Шведска, Холандија, и САД. Со свои трудови учествувал во петнаесетина европски земји. Голем е неговиот научно-истражувачки опус. Објавил 18 книги, монографии, учебници, како и над 120 стручни и научни трудови во домашни и странични списанија.

Она што го прави посебен е неговата неуморна работа. Втеменувач е на современите теоретски основи на дефектолошката наука во Македонија.

Основал повеќе инвалидски организации и стручни здруженија меѓу кои е и Македонското научно здружение за аутизам и на многу од нив бил претседател.

Добил голем број национални и светски одликувања, признанија и награди. Од националните ќе ги споменеме: Св. Климент Охридски, 11-ти Октомври, Мајка Тереза, а од светските Двасетмилениумски златен медал на честа, Медал за благородност, Д-р Златан Сремец и други. Сите парични награди ги донирал во добротворни цели.

Со насмевка ги коментира наставните низ кои минал во својот досегашен живот. Вели дека е среќен што можел и што помогнал на илјадници лица со пречки во развојот со свој

личен ангажман, но и општествено се ангажирал на овие лица да им овозможи поубав живот.

- Среќен сум што успеав да создам стручни кадри дефектологи и социологи кои и понатаму ќе работат на оваа проблематика. Среќен сум што пред 15 години успеавме со моите колеги да ја реализираме иницијативата да се отвори Институтот за дефектологија на кој до денес студирале 360 студенти. Посебно сум задоволен што имам стекнато добри пријатели и тоа е моето најголемо богатство. Моите успеси и мојот животен пат не би биле она што сè ако со мене не беше и сè уште е мојата животна сопатничка Мара. Таа ме бодреше кога ќе затаев, кога незаев како. Тоа го прави и денес – нагласи проф. д-р Љупчо Ајдински.

Иако влегува во осмата деценија од животот неуморно работи и вели дека тоа го одржува во кондиција. Година ја издаде и новата книга „60 години образование и воспитување дефектологија кадри во Р. Македонија и 15 години работа на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје“. Вели дека виталноста ја одржува и со секојдневно пешачење од 6 до 8 километри. Редовно го чита и весникот „Пензионер плус“ и вели дека ова јавно гласило е мошне потребно за популацијата за која е наменет.

Навраќањето на животниот пат на професор Ајдински инспирира поради неговото големо човечко срце, возвишен дух и безграница хуманост. ■

Костадинка Кајмаковска

Поетско катче

НА МАЈКА МИ

Беше крајот на лешото и йочејќот на есеншта, се сеќаваш сигурно, мамо кога јргнав со јорба на рамо. Долго йред куќа, ши, сиоше гледаше гогека не се изгубив, надевајќи се дека ќе се враташ кога ќе дојде Јовшорно лешот. Можеби сиоши и сега јамо, но сега гледаш во залезот на сонцето, околу јеје квачкаша со јилиња мирно ја шеќа својата рожба, но мене сè уште ме нема си остана стараша йоложба. Мајко, еден ден ќе се враташ, но, јеје можеби не ќе је најдам. Немој да се лушиш шаков животот ни бил, но, јас не сум је заборавил. Дајам, мајко, йовремено йак како ласковичка во гнездото свое, да видам дали уште сиоша нашата куќа и сијариот йраг. Дајам када јеје, на гробот, свека йалам за мир и сиокој, осшавивме сије йо нешто за да не згасне никогаш нашиот род и сој.

lesnina
inzenering
во "ГАЗЕЛА"
тел/факс: 02/2 525 525
www.lesnina.com.mk

САРАВИТА ЕЛИКСИР НЯ МЛЯДОСТЯ

ПРОИЗВОД СО ЗО ГОДИШНА СЕМЕЈНА ТРАДИЦИЈА

Тайната на Саравита се крие во нејзините природни еколошки состојки:
-МЕД -од контролирано еколошко подрачје; -ПЕРГА -произведена со заштитена сопствена технологија во соработка со пчелите и природата; -НАТИВЕН ПРОПОЛИС -Со идеална комбинација на продуктите на јаболкото:-Концентриран јаболков сок и јаболкова киселина. При тоа е направена таква комбинација и сооднос за да може да се конзумира без ограничување и без опасност од предозирање.

Започнето денот со САРАВИТА
за да бидете поблиску до Природата

Вие не можете да најдете дел од човечкиот организам каде што Саравита нема позитивно делување:
-Се подобрува циркулацијата на крвта;
-Штити од кардиоваскуларни заболувања со тоа што ги штити и прави еластични крвните садови;
-Ја подобрува клеточната размена на отпадните материји и како резултат на тоа ја намалува осетливоста на временските промени-метеопатија;
-Го регулира крвниот притисок и маснотиите во крвта;
-Ја регулира телесната тежина;

Решение за вашиот проблем со:



ПРОСТАТА
ПОТЕНЦИЈА
АНДРОПАУЗА

БЕЗРИЗИЧЕН
ПРИРОДЕН ЕСТРОГЕН
БЕЗ СПОРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ



Ослободете се
од отровите
ПОТТИКНТЕ ГО ТЕЛОТО
ЗДРАВО ДА СЛАБЕЕ

Благодарение на
САРАВИТА првите
100 години не ги бројам
ЕДИНСТВЕНА МОЖНОСТ
САМО ЗА
ПЕНЗИОНЕРИТЕ!!!

ЗДРУЖЕТЕСЕ
И УПЛАТЕТЕ 5
ЗЕМЕТЕ 6



&



&



&



НАРАЧАЈТЕ НА ТЕЛ: 046/521-222 02/3112836
076/450-746 077/869-863 070/975-640 076/432-929
www.saravita.com.mk

Културно-уметничките друштва „Пензионер“ и „Пенка Котеска“

Амбасадори на македонскиот фолклор



В составот на Здружението на пензионери Прилеп постојат две културно-уметнички друштва „Пензионер“, и „Пенка Котеска“. Првото со пеачката група составена од 20 члена од кои 10 се мажи и 10 жени и оркестарот од 6 члена на автентичен начин ја претставуваат македонската староградска песна, музика и носија, а второто преку пеачката група составена од 12 члена-жени и оркестар со изворни народни инструменти гајди, кавали, тамбури и тапани автентично ја негува изворната македонска песна, музика, игра и носија.

Почетоците на КУД „Пензионер“ датираат од 1975 година, а на КУД „Пенка Котеска“ од 1983 година. Во овој изминат временски период КУД

„Пензионер“ има испеано 120 песни, а КУД „Пенка Котеска“ 80. Секоја од овие песни се интерпретирани повеќе пати.

Активноста на овие КУД се насочени кон: одржување на концерти во Прилеп и околните населени места по повод значајни датуми од нашата национална историја и други поводи како што се денот на пензионерите, посетата на Домот на стари лица и други; учество во сите музички манифестијации на регионалното и републичко ниво организирани од пензионерската асоцијација; учество и во други манифестијации кои се одржуваат во Републиката како што се: „Илинденски денови“, „10 дена Крушевска Република“, „Меленско-

Мариовски средби“, Балканскиот фестивал на староградски народни песни во Охрид, Меѓународниот фестивал „Пеце Атанасовски“ во с. Долнени и други.

И двете друштва имаа впечатлив настап на македонската национална телевизија во емисијата „Трето доба“. Од официјалните признанија да споменеме дека КУД „Пензионер“ на манифестијата „Илинденски денови“ доби златна плакета за најдобро друштво во Републиката, а на фестивалот во Долнени во категоријата најмлад гајдаџија првото место го освои член од КУД „Пенка Котеска“. ■

За организацијата на сите активности на културно-уметничките друштва „Пензионер“ и „Пенка Котеска“ значаен придонес даваат раководителите Љубен Димески, Васил Најдоски и Виолета Кочоска.

На крајот би требало да се истакне огромната улога и значење на овие друштва, бидејќи придонесуваат за зачувување на нашето богато изворно и староградско фолклорно творештво, како траен белег на нашиот идентитет. Тоа станува уште поактуелно во услови на негирање на македонскиот јазик, култура и идентитет од некои соседни држави. ■

Д.Стојкоски



Пет години од формирањето на пеачката група „Распеани охриѓанки“

Јубилејот одбележан со поетско-музичка вечер „Пензионерите пејат за пензионерите“



Активот на жени пензионерки со Музичко-поетска вечер „Пензионерите пејат за пензионерите“ на 15 декември ја одбележаа пет годишнината од формирањето на Пеачката група „Распеани охриѓанки“, која успешно работи во рамките на Здружението на пензионе-

рите на Општините Охрид и Дебрца.

За значењето и досегашните успеси на пеачката група, пред присутните на средбата на пензионерите, зборуваше раководителот на групата и претседателка на Комисијата за култура при Здружението на пензионерите Ружа Балеска.

Пеачката група работи континуирано и го негува староградскиот мелос на Охрид, а не ја запоставува и изворната народна песна од подрачјето на Дебрца и другите рурални селски населби. Во изминатите пет години, групата има настапувано на повеќе ревии, меѓу кои во Прилеп, Неготино, Битола, Гостивар, Кичево, како на други средби на пензионерите по разни поводи. Повеќепати, групата има настапувано и на фолклорни манифестијации што традиционално се одржуваат во летниот период во Охрид.

За одбележување од активноста на групата, е Ревијата на народни песни и игри за пензионерите од Западниот регион, која во јуни минатата година се одржа во Охрид, а на која успешен домаќин беше пеачката група „Рас-

пеани охриѓанки“.

Остварена е соработка со повеќе ансамбли и пеачки групи од нашата земја, како и со Стара Загора од Бугарија и Подградец од Албанија. За успешната презентација на охридскиот староградски мелос и изворната народна музика од подрачјето Дебрца, охридската пеачка група има добиено повеќе награди и признатија.

На Музичко поетската вечер, со личнитворби настапија неколку пензионерки-поетеси, Маринела Јовановиќ, Поликсена Тунтева, Зорица Илиеска, и Лилјана Попоска, а беше изведена и богата музичка програма со настап на пеачката група која исполни староградски и изворни народни песни, по што следеше општа веселба. ■

К.Спасески

Кабаре во Пробиштип



В текот на последниот месец од 2008 година Здружението на пензионерите во Пробиштип организираше бројни активности. Меѓу другото во прекрасниот амбиент на хотелот „Сан Нико“ се одржа заедничка средба на здружението на пензионерите од Куманово, Крива Паланка, Пробиштип, Свети Николе и од Македонска Каменица. Средбата беше програмски осмислена со настап на познатото „Кабаре“ на членовите на драмската секција при

Културно-уметничкото друштво „Ѓоко Симоновски“ на Здружението на пензионерите од Куманово. Изведбата беше на кумановски дијалект, што предизвика многу смеа и создаде атмосфера каква што само може да се посака.


Во рамките на традиционалниот новогодишен пензионерски турнир во Домот на пензионерите во Пробиштип се одржаа натпревари билијард, шах, домино, пикадо и карти. ■

М.З.

Шеесетишт годишниот Ѓорѓи Радевски е извонреден инструменталист и вистинска легенда на КУД „Ѓоко Симоновски“ и на КУД „Панче Пешев“ во кои е непрекинат од 1962 година. Раководи со Оркестарот на изворни народни инструменти, а неговиот омилен инструмент е гајда. Со неа другарува уште како дете, добивајќи ги првите знаења од својот дедо Стојман.

Кога се зборува за активностите на КУД „Панче Пешев“, а во последно време и на КУД „Ѓоко Симоновски“ неможе да не се спомене Радевски. Од далечната 1962 година до денес тој е учесник на сите фестивали и фолклорни смотри во Македонија, а и пошироко. Со задоволство се потсетува на незаборавниот фестивал во Копар (1963) кога во конкуренција на најпознатите фолклорни ансамбли КУД „Панче Пешев“ го освои првото место.

Популарниот Ѓорѓи Радевски е добитник на повеќе награди и приз-



нациија. Според него, освоеното прво место на Оркестарот на изворни народни инструменти на фестивалот во

Поетско катче



СУДБИНСКИ КИЛИМ

Судбино, што го шкаеш
килимот мој,
што кој почнав да чекорам
во живоштот свој.
Судбина ја јака сакаше,
брваше чекори во фолклорот
да ги најравам во основно училиште,
за да се викајаш во шарата на
килимот.
Чекорејќи по судбинскиот килим,
во ослолешка сшанав ученичка
на професорот по музика Ѓоко Симоновски.
Човек, со големо срце.
Човек, со родителска душа кон
учениците.
Во килимот вметнав уште некоја
нишка,
со учесијво во глума и хор по
далкаша
на почиштувањето професор Ѓоко.
Килимот продолжи да се ѕкае,
но, со многу нишки во други бои и
шари.
Чекорејќи по него, џолека
сшанав член на здружение на
пензионери.

Набргу, здружението формира
културно-уметничко друштво.
Меѓу брваше сшанав негова членка.
Првиште шари почнаа да се
штогоруваат,
шак, фолклор, глума и хор.
Друштвото доби и свое име.
Име, на мојот почиштуван професор
„Ѓоко Симоновски“.
Но, не само мој, јака сме џовеке
негови ученици.
Судбино, во килимот вметни ги
нишките
на усјесијте на друштвото.
Виќај и злашни нишки,
нишки, од злашниот медал од
Зрењанин,
медал, со кој се закиди фолклорната
секција.
Судбино, јака го и тонашаму
килимот мој,
најдено и килимот на друштвото,
шака, ќе најравши убав сјој.
Такј судбино, јака, јака, да нема крај.

Борјана Ралиќ,
пензионерка од Куманово

Ѓорѓи Радевски - успешен гајдаџија од Куманово

францускиот град Дижон, претставува едно од најголемите успеси на кумановските инструменталисти.

На републискиот фестивал на народни песни и игри „Илинденски денови“ во Битола го освои првото место – Златна гајда.

Ѓорѓи Радевски, како раководител на оркестарот на петтиот Републички фестивал на изворни инструменти и песни во с. Долнени-Пробиштип 1979 година освои прво место и доби златна плакета.

Добитник е на златна, сребрена и бронзена плакета и на фестивалот во Битола.

И денес е незаменлив во пензионерското друштво. Да се биде активен повеќе од 45 години е за секаква пофалба и чин достоен за почит.

Годинава на вториот Меѓународен фестивал на изворни инструменти на фрулаши и гајдаши во Зрењанин Радевски доби Благодарница за најдобар гајдар. ■

Љ.К.


Средба со лингвистот м-р Маринко Митков

Јазикот е нашето најголемо богатство

Да се црпи постојано од неисцрпниот извор на науката; да се живее со поезијата, со чија волшебна моќ се изразува, а притоа да им се противи на годините и да се збогатува сопствениот творечки фонд, таа цврста решеност да се остави неизбришлива трага за едно човечко постоење.

- Во животот сум се трудел, и ќе се трудам, знаењето да не го сфаќам како натпревар со некого, а од него и друг да има корист зашто најмногу им благодарам на сите мои учители и професори што ме учеле и на сите други што ме подучувале – вели лингвистот, м-р Маринко Митков. Средбата со него, во неговиот дом во Скопската општина Чайк, прилега на тек на мирна река, а истовремено значи и откривање на вистини за едно осмислено човечко постоење, обид да се сирне во една топла човечка душа полна со љубов кон лубето и верба во животот. Разговорот, разбирливо, го почнуваме со навраќање кон неговите најрани години, на времето кога младиот човек ја определува својата животна судбина и врвица.

- Имав среќа по завршувањето на основното училиште во моето родно Соколарци, Кочанско, родителите да ме запишат во Учителската школа „Гоце Делчев“ во Штип. Таму откриј две скапоценки вистини: љубовта кон децата и детскиот свет, воопшто, е нешто најблагодарно и дека јазикот е најкомплетното средство за изразување на чувствата и на стекнатото знаење. Уште тогаш ги напишав првите песни за деца. Средбите со познати македонски поети (Славко Јаневски, Ацо Шопов, Гане Тодоровски и други) за мене беа и радост и поттик за нови творечки обиди. Набрзо сфатив: огромно е задоволството да можеш на својот мајчин јазик да се изразиш и своето зна-



ење да им го пренесуваш на идните генерации. Во таа смисла и моите средби со најмладите възпитаници во поезијата (за кои ги напишав книгите „Срце на росата“, „Гласните теми на Миле и Еми“, „Каква боја има животот“, „Убаво, поубаво, најубаво“ и „Песни за Матеј“) се и топло навраќање кон детството.

Животот е пат со многу станци. Како Маринко Митков, израсна во вреден лингвист?

- По завршувањето на Учителската

школа „Гоце Делчев“ и по едногодишното директорување во Централното основно училиште „Страшо Пинџур“ во Соколарци се вработив во Институтот „Крсте Мисирков“ во Скопје, откако претходно ги завршив студиите по македонски и руски јазик на скопскиот Филолошки факултет. Тука целосно и се посветив на лингвистиката, односно на тајните (во историска и современа смисла) на македонскиот јазик. За среќа, имав извонред-

ни професори (Блаже Конески, Божидар Видоески, Радмила Угринова – Скаловска и други). Наскоро на Филозовскиот факултет во Загреб ги завршив постдипломските студии по општа лингвистика и во Институтот „Крсте Мисирков“ се вклучив во проектите на Одделение то за ономастика (наука за личните имена, презимиња и имена на места). Како резултат на спојот меѓу сознанијата од општата лингвистика и ономастиката ги објавив книгите: „Просторот како семантички јазик“, „Презимињата кај Македонците“ (како коавтор), „Јазикот на имињата“ (заедно со професорот Трајко Стаматоски), „Пресеано искуство“ и „Јазикот како егзистенцијален модел“.

Жедта за знаење е безграница. Безграницна е и желбата на научникот Митков убавините на македонскиот јазик да им се откријат и приближат и на најдалечните народи во светот. Затоа едно време тој претстојува и во далечната егзотична Кина. Со која цел? Какви импресии носи од средбата со нејзините луѓе?

- Во Кина престојував шест месеци во 1979 година, со задача петнаесетина слушатели да воведам во законитостите и суштината на македонскиот јазик. Тоа беше возбудлива обврска која заедно со моите учители ја завршивме успешно. Ме крепеше и инспирираше нивната самодисциплина и желба да го научат нашиот јазик. За чудо, некој од нив зборува македонски како да биле со години во нашава земја. Запознавањето со Кина, со нејзините споменици на културата и природните убавини, а посебно уметноста, музиката и обичаите – е моето најголемо богатство од престојот во неа. Моето одушевување од убавините на Кина го преточив и во еден циклус во мојата поетска објава „Дното на

КУЌНА СЛАВА

Со срцето вино во чашата најева домаќинот, за да му биде вечна и честа и славата.

Го крши лебот на трпезата тој, за да докаже дека умеје да го одбере најдобриот мирис на земјата.

Еј, благодет е трпезата кога на неа има место и за небото! Од благословите на гостите сами се палат свеќниците пред вечерата, а лебот и виното од возбуда замисрува на свадби.

Се отвораат и прозорците широко почит да им се оддаде на звездите и песната да им се чуе надалеку. Децата слушаат седнати по ќошињата и веруваат дека со песна може да се уништат сите громови.

Маринко Митков

небото“. Тоа е моето поетско видување на најголемите историски и природни знаменитости (Кинескиот сид, Забранетиот град во Пекинг, Долината на реката Хуамин, Езерото кај Ханџоу и друго).

Впрочем животот е огромна духовна лектира. Научникот лингвист денес безмалку седумдесетгодишниот пензионер незаборава ниту ден за кодификација на нашиот јазик на неговата сегашност и иднина. Апелира сите да го сакаме и да го негуваме. Тое ни е аманет од Мисирков, Рацин, Конески... „Во јазикот човекот најмногу вложувал и затоа тој му е најверно средство и најголемо богатство. Ајде, сите заедно да вложуваме повеќе во она што ни ветува човечки опстанок“ - вели на крајот од нашиот предпразничен разговор м-р Маринко Митков размислувајќи за своето ново дело за јазикот и за нова поетска објава. ■

Перо Миленкоски

ПРОЗА | Од книгата „Трпана“ од писателот Васко Поповски (2)

Во ридови и планини

- Ти ја спомна причината. Навистина тука сме негде. Таква имало во тоа време, и таа не била мала и неважна. Да правиш овде вечно седало, во оваа планина и природна дивина, не им било лесно на постарите. Мислам на оние што дошле прв пат. Тоа не било од ќеф туку од голем зорт. Колку што јас знам - продолжи понатаму стариот Коле тоа не било само поради една причина. Лубето се насетувало овде и за друго.... Лубето што не ги знаат овие работи како тебе имаат и право да се чудат. Рака на срце, треба и ова да се каже - нагласи Коле: - Тогаш во тоа време, немало истории како сега. Преданијата што се пренесувале од татко на син, не биле многу далеку од изворот на вистината. Едно такво предание што се памети до денешен ден, од немање живот нашите предци втасале до тута. Да се довлечкаш дури до ваму, не била лесна работа. Тие дошле најавму и во овие високи планински предели, во потрага за подобар живот. Дали таков нашле

или не тоа е веќе друга работа.

- Во тие далечни времиња, како што вели преданието, полето долу било многу богато, ама воедно и многу болежливо. Тоа ги принудило лубето да мерат и да премеруваат. Кога дошле до вистината, се одлучиле да го напуштат тој живот. Се увериле дека поголемо богатство од здравјето нема. На болниот, како што се знае, богатството не му значи ништо. Бегале што подалеку од тие болештини што биле чести долу во полето. Бришка правеле на цели родови и села. За еден месец, снемувало места за нови гробови. Кога сето тоа им дошло преку глава на лубето, ги натовариле коњите, мазгите и магарињата и дошле вами во овие ридови и планини. Тоа е суровата вистина за тие времиња - дообјасни мудриот Коле.

- Зарем и тоа можело да биде - поптраша гостинот кој беше замајан од тоа што го слушна. - Така било и не можело да биде поинаку - потврди и Исмет што го викаа Исо кој за цело време го меркаше гостинот и

неговото реагирање.

- Ти само слушај го Коле додаде еднаш Исо. Неговото кажување е за верување. Тој тоа го има слушнато од дедо, прадедо. Затоа многу знае за она што поминало досега. Сега ќе ти ја каже и втората причина за нашето доаѓање во овие далечени.

- Така е - прифати веднаш Коле. - Оваа наша насељба, како што ја гледаш некогаш се загнездила и потпреда на оваа планина - продолжи да објасни мудриот Коле како да било вчера: - Таа тогаш не била ниту многу мала ниту многу голема. Со текот на времето таа се зголемувала и множела. По кажувањето на старите, таа се родила од невољи и со бегање. Тогаш во тоа време, како главна причина била некоја голема војна која пустошела се пред себе. Како што реков - потсети мудриот Коле - на селово му ставиле темел, две бегалски групации. Едните по вера биле рисјани, а другите муслумани. Дотогаш тие, не се знаеле, ниту се познавале. Од таа пуста војна, пуста

да остане се бегало многу. Тој што ги гонел им бил тубинец. Доаѓал од подалеку како нивни непријател. Намерите не му биле чесни. Едната бегалска групација доаѓале од едната, а другата од другата страна. Бегајќи од немајќаде, случајно се сртнале на ова место. Се засолниле во пазувите на оваа, како што се гледа долга и восока планина. Се сртнале тука и се насетиле. Судбината ги натерала да бидат заедно и многу сложни. Сложно и сите заедно, во новото село што го основале, му го дале заеднички името Сртено.

- Самото име кажува се.... Кумот бил заеднички. За името како што е пренесено, имало две толкувања. Едни велеле дека тоа име дошло поради тоа што двете бегалски групи се сртнале овде, а другото пак дека во бегањето тука ја нашле зедничката среќа. Да ви кажам право, јас верувам дека и едното и другото е точно. Тие тогаш не само што заеднички се доселиле и најавиле, туку имале среќа што



куртулиле од заедничкиот натрапник кој не правел разлика меѓу едните и меѓу другите. Тој доаѓал со пушки и топови и бришел сè пред себе. Од него сите бегале. Кеде што ќе стапнела неговата чизма, трева не никнела. Така е кажувано до сега и да ви казам право, се е точно - го заклучи Коле неговото објаснување за минатото на Сртено.

продолжува во наредниот број ►►

ZEGIN MEDICA

СТОП за ГРИПОТ

Спречете го грипот пред тој да Ве
спречи Вас

Вакцина, апликација
на вакцината и лекарски
преглед за цена од
400 денари



Работно време :
понеделник - петок
07:30 - 21:00
сабота
08:00 - 20:00

ЗЕГИН МЕДИКА

Бул. " Партизански Одреди " бр. 25/1-1 1000 Скопје
веднаш до АПТЕКА ЗЕГИН БУЊАКОВЕЦ

Тел : 02/ 3 125 299

sanofi pasteur

The vaccines business of sanofi-aventis Group

№1 СВЕТСКИ ПРОИЗВЕДУВАЧ НА
ВАКЦИНИ ПРОТИВ ГРИП

Оригинална француска вакцина

Година на консолидација



Сојузот на инвалидски пензионери на Македонија (СИПМ) од почетокот на 2008 беше принуден својата активност пред сè да ја насочи за консолидација на Сојузот и на неговите членки. Имено, од 1997 година кога е конституиран овој Сојуз од неколку општински здруженија, се до пред неколку годи-

ни тој обединуваше вкупно 17 членки. Но, бидејќи финансирањето, уште од почетокот, не беше најсоодветно решено, а во отсуство на јасно дефинирани критериуми за рефундирање на членарината до здруженијата, преку Фондот на ПИОМ, оставаше можност за импровизации и субјективизам при распределбата. Во истиот период, користејќи го Законот за граѓански здруженија во некои општини се регистрираше уште по две-три здруженија од членовите на инвалидските пензионери. На тој начин бројот на членовите во сите здруженија стана два пати поголем во однос на вкупниот број на инвалидски пензионери, а средствата од членарината останаа исти и недоволни. Тоа предизвика „натпревар“ меѓу овие здруженија за докажување кој има приоритет на овие средства. Поради тоа здруженијата својата активност и средства мораа да ги трошат за судски расправи и парници во кои мораше да ја докажуваат својата легитимност. Така, минималните средства планирани за други активности се трошеа за адвокати, тужби, жалби

и сл. Очигледно беше дека Фондот за ПИОМ во вакви услови не можеше да ја разреши настанатата состојба, ниту пак тоа беше исклучително во негова надлежност. Затоа некој од здруженијата на СИПМ, престанаа со својата дејност или се интегрираа со други здруженија. Исто така ниту пак СИПМ не можеше многу да им помогне ниту материјално ниту кадровски.

СИПМ и неговите органи, следејќи го развојот на настаните, како и последиците што може да произлезат од истите, уште на почетокот на оваа година, настојуваше и предлагаше преку своите дописи до Фондот и до СЗПМ, да се изнајде најадекватно решение за настанатите проблеми. Целта ни беше членовите на здруженијата т.е. инвалидските пензионери да не бидат манипулирани и преbroјувани. Убедени бевме дека нашите предлози ќе најдат на разбирање и поддршка и ќе се решаваат во духот на солидарност и на компромис. Нашите убедувања и надежи се зголемија кога Министерството за труд и социјала одлучи посмртнината да се

исплаќа во ист износ во целата Република и само преку подрачните единици на Фондот, а издвоената членарина на единствена сметка во СЗПМ. Помисливме дека конечно работите тргнале од мртва точка.

Но, се покажа дека ваквото решение не беше целосно прифатено, па некој од здруженијата и поединци се жалеа до Уставниот суд. Здруженијата на СИПМ почнаа веќе да ја губат својата надеж дека ќе му се стави крај на хаосот во распределбата на членарината и тоа повторно што штета на сите пензионери. Меѓутоа, благодарение токму на овие тужби до Уставниот суд истиот беше принуден да реагира. Така, сега новиот Закон на ПИОМ ни дава можност заеднички да се договориме за најоптималните решенија, односно истиот не обврзува да предложиме и изгответиме заеднички усогласени критериуми за распределбата на средства од членарината, а со тоа конечно да им ставиме и крај на досегашните импровизации. Сега се зависи од објективноста и кооперативноста на сите наведени Сојузи со

Законот. Тоа можеме и мораме да го постигнеме, најмногу поради фактот што сме се декларираше и регистрираше како здруженија и сојузи формирани исклучително за потребите и проблемите на пензионерите. И доколку квалитетно ги решиме проблемите при распределба на средствата од членарината, тогаш сојузите во иднина на заедничките состаноци ќе можат да ги насочат своите идни активности, исклучително за подобрување на условите и организираноста на здруженијата, да разменуваат идеи да изготвуваат нови и посоодветни решенија за потребите на своите пензионери во Републиката.

Заклучоците на органите на нашиот Сојуз не обврзуваат целосно да настојуваме да се реализираат новите законски решенија, а преку Сојузот и здруженијата ќе дадеме несебична поддршка на секој корисен и реален предлог во заедничката Организација доколку истиот има за цел подобрување на пензионерскиот живот. ■

Претседател на СИПМ
Димитар Зарков

По повод меѓународниот „Ден и недела на лица со инвалидност 2008 година“

Потреба од интегрирање во општествениот живот



Со Резолуцијата 47/ 97 од 4 Октомври 1992 година, Генералното Собрание на Обедините нации го прогласи 3 Декември за Меѓународен ден на лица со инвалидност, кој се одбележува секоја година. Денот е избран во чест на годишнината од усвојувањето на Програмата на активностите за лица со инвалидност од страна на Генералното Собрание, за да се подигне степенот на познавање и разбирање на проблемите на лицата со инвалидност и да се зголеми

ми свеста за сето она што ќе се добие доколку лицата со инвалидност во секој аспект се интегрираат во општествениот и економскиот живот на заедницата.

За време на последните три децении направено е многу за афирмација на правата на лицата со инвалидност. Значајно беше прогласувањето на Меѓународната година на лицата со инвалидност, од страна на Генералното Собрание во 1981 година, потоа, следеше Меѓународната деценија на лицата со инвалидност (1982-1993 год.), која го промовираше „Целосното учество на лицата со инвалидност во општествениот живот, развој и еднаквоста.“

За да се остварат овие цели Генералното Собрание усвои:

- Програма на активностите на лица со инвалидност во 1982 год.
- Стандардните правила за изедначување на можностите на лицата со инвалидност во 1993 год.

- Во 1994 година долгорочна стратегија за натамошното спроведување на Програмата за активностите до 2000 година, а во Обедините нации на 13

Декември 2006 година беше усвоена и Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност. Оваа конвенција веќе ја ратификуваа над 20 земји и се очекува ратификација и од нашата држава.

Меѓународниот ден на лица со инвалидност им дава можност на Владата, организациите на лица со инвалидност, како што се здружнијата на инвалидите на трудот и на корисниците на инвалидските пензии и на сите граѓани многу повеќе да се ангажираат кон слободите и потенцијалите на лицата со инвалидност.

Во знак на одбележување на овој Ден и Недела во нашата земја се организираат состаноци со тема на лица со инвалидност и разговори за потребите, интересите и амбициите, нивната ситуација, а се усвоени и програми за социјална работа и работна рехабилитација. Се одржуваат и среди за да се забрза спроведувањето на Стандардните правила за изедначување на можностите на лицата со инвалидност, а се сумираат и резултати од активностите спроведени во изминатата година, како и проблемите на кои се

наидуваше во изминатиот период.

- Се нагласува и потребата да се прокламираат правата на лицата со инвалидност во националниот законски систем, промовирање на солидарност помеѓу лицата со инвалидност и заедницата во целина, како што е симболизирано во амблемот на Меѓународниот ден на лица со инвалидност.
- Се настојува одбележувањето да биде на ниво на месни организации и секции, да се бара вклучување на меѓународни и регионални организации и потенцијални донатори, кои ќе придонесат за подобрување на состојбите на лицата со инвалидност, со тоа што ќе се изнесат потребите со предлози за изнаоѓање на решенија.

Многу е битно за сите овие прашања поцелосно да биде информирана јавноста преку средствата за јавно информирање со нагласка за правата на лицата со инвалидност, нивните потреби, проблеми и потенцијали.

Од преку 100.000 лица со инвалидност во Република Македонија со трајно загубена работна способност се преку 47.000 лица. Ако на нив се

додадат и околу 40.000 корисници на семејна пензија наследена по основ на инвалидност се добива јасна слика. Меѓутоа, Законот за вработување на лица со инвалидност, односно Законот за вработување на инвалиди и покрај бенефиците што ги пружа се уште не заживеа. Напротив се поголемо е настојувањето на работодавачите да се ослободуваат од вработените со професионална рехабилитација, давајќи им неколку месечни плати за доброволно напуштање на работата или прогласување за технолошки вишок, со што уште повеќе се зголемува бројот на невработените.

Човекот што станал инвалид претпел големи психофизички промени и неговото вклучување во општеството преставува специфичен случај, а неговата материјална необезбеденост посебен проблем. Поради сето тоа се апелира сите надлежни фактори повеќе да придонесуваат за решавањето на проблемите на овие лица. ■

Гидо Бојчевски,
претседател на Сојузот на здруженијата на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија

Во домот на д-р Нечеви

Брачниот пар Нечеви се познаат на јавноста: докторката Љубинка како стоматолог за деца и долгогодишен професор на Стоматолошкиот факултет во Скопје, а доктор Трајко Нечев како научен работник во Ветеринарниот институт во Скопје и автор на повеќе научни и литературни дела. Нивната етапираност во соодветните научни кругови во времето на активна служба не е спорна, но за нас е поинтересен нивниот пензионерски живот, неговото прифаќање како нормален тек на нештата и пронаоѓање на начини за активна присуност во општеството и осмислување на постоењето, без да се очекува или да се бара некакво општествено или материјално задоволство. Напротив, се работи за ангажман кој извира од природната дарба и кој секој од нас го прави без напор и замор, бидејќи тоа го исполнува со немерливо задоволство и соопштина во душата.

Докторката Љубинка Нечева е родена 1930 година во Охрид, каде што завршува гимназија, а во Белград Стоматолошки факултет. Таа е еден од првите професори и основачи на

Стоматолошкиот факултет во Скопје. Пензионерските денови ѝ поминуваат со ангажман во домот и за секоја дневната „логистичка поддршка“ на сопругот, сè со цел да го ослободи од домашните обврски за тој да може непречено да се концентрира и посвети на пишувањето.

Докторот Трајко Нечев е роден 1926 година во Велес, каде што израснува и завршува гимназија. Уште во гимназиските денови покажува силна волја кон пишаниот збор. Уште тогаш, пред Втората светска војна, имал можност да работи на машина за пишување во трговскиот дуќан на неговиот татко, кое нешто му се покажало од голема корист и во натамошниот тек на животот.

Литературните пориви кои извирале од него, по војната биле потиснати од потребата на новата држава, па студира на Ветеринарниот факултет во Белград, каде што завршува и специјализира, а докторира во Загреб. Се враќа во Ветеринарниот институт во Скопје, каде што работи неколку години и се занимава со научна и со практична, лабораториска работа, а извесен период и раководи со инсти-

(со тогашниот закон на 60 години) му отвори пат за посветување на остварувањето на младешките амбиции. И така, во 1995 година излегуваат на виделина поемата „Копните за ученичката во бело“ и романот во стихови „Една студентска приказна“, отпечатени во една книга наречена „Сеќавања на студентските години“, посветена на внуката Ана. Во 1998 година излегува прекрасната новела „Две парчиња сино небо“, а во 2005 година новелата „Серенади“, посветена на зетот Илија. Во тоа време, истовремено работи и на прозниот роман „Темелко бочварот“, за кој прибрал материјал долги години. Главниот јунак, Темелко, е прадед на авторот. Романот излегува од печат 2005 година и е со посвета: „На ќерка ми Марија, да си го знае потеклото“. Всушност, се работи за роман со веднашките ликови, предци на авторот кои живееле во деветнаесеттиот век. По излегувањето на романот, почнува да работи на остварување на идејата за трилогија на неговото семејство, но и слика на општествените и животните текови во кои опстојувал нашиот народ. Во неа, веќе издадениот роман би бил првата книга; втората би била за најстариот син на Темелко, Ордан, и неговото многубројно семејство, со

наслов „Ордан чевларот“, а третата, за средниот син на Ордан, Димче, кој, од шесте браќа, единствен останал во Велес како стожер на фамилијата, и ќе го носи насловот „Димче берберот“. Поради оваа намера, се укажала потреба, веќе издадениот роман да се преработи и прошири, за да може да се надоврзе со натамошното дејство во втората и третата книга. Преработениот роман за „Темелко бочварот“ е готов и подготвен за издавање. Вториот дел за „Ордан чевларот“ е во фаза на привршување, па авторот се надева дека ќе биде готов идната година. Потоа ќе следи работа на третиот дел, кој е веќе осмислен и ќе преостане реализацијата за која, сепак, е потребно време и, над сè, добро здравје. Засега здравјето е задоволително со разбираливи тогоди кои се придржуваат на годините. Но, тука е несебичната и енергична „логистичка поддршка“ од сопругата, секогаш полна со елан и спремна да помогне. Редовна поддршка има и од ќерката и од внуката. Благодарение на нив започнува да се служи со компјутер и веќе одамна се гледаат резултатите, давајќи надеж дека најскоро ќе ја имаме в раце неговата трилогија за Бочварови. ■

Миле Серафимовски



тут како директор. Оддавајќи се наполно на научната работа, не стигнува да одвои време и поинтензивно да се наврати на литературните пориви кои тлеаја во него од младешките денови, иако секогаш ги носеше и во ретки мигови им се навраќаше. Но, она што човекот го носи во себе не може да се скрие и мора некогаш да изближне на виделина. Прераното пензионирање

Рекреативно дружење меѓу пензионерите Стоје Максимовски – жива легенда во „Автокоманда“ - Скопје



Седумдесет и тригодишниот скопски пензионер од „Автокоманда“ со право е жива легенда во пензионерското друштво „Гази Баба“. Тој е „душата“ на рекреативната дружба меѓу пензионерите од оваа скопска општина во главниот град на Македонија. Роден во Стразин во близина на Куманово, мошне добар сопруг, татко на две ќерки и два сина, служи за пример на своето семејство, на блиските и на подалечните роднини и пријатели, како и меѓу своите колеги во неколку работни организации каде што го помина работниот век и каде што најпосле се пензионираше.

Најпрвин работи во земјоделска задруга, потоа во „Бетон“ како возач, па во Фабриката за алкохолни и безалкохолни производи „Бисерка“ и на крајот, како возач на автобус во „Пролетер“ – од 1966 до 1993 година се до пензионирањето.

Да доживееш повеќе од 73 години живот и да бидеш секој ден меѓу пензионерите во дружење и во реализација на бројни обврски кои ги оставува во пензионерската организација во „Гази Баба“ е права реткост.

Според неговата евиденција, Стоје Максимовски од 1966-та година до денеска возел 260 автобуси со вкупно 13.300 патници. Во неговата работа и дејност му биле дадени на ракување 45 мерцедеси и други марки автобуси.

Како совесен возач немал никаков голем дефект на возилата ниту сторил некој голем сообраќаен прекршок. Бил секогаш ревносен возач и одговорен за своето возило и за сигурноста на патниците.

Уште пред да се пензионира имал многубројни средби во превезување на пензионери на пензионерски патувања – раскажува сè уште крепкиот и расположен за разговор Стоје. И самите пензионери изразуваат желба да патуваат со него, бидејќи е мошне успешен организатор.

Незаборавните другарувања со пензионерите му се во трајни сеќавања. Патувал во скоро сите земји од Балканот, потоа во Европа – Германија, Италија, Словенија, Хрватска, Турција, Унгарија, Србија, Грција и во други земји.

Како возач на пензионерски патувања претходно ја проучувал маршрута на патувањата, како и значењето на историските споменици во земјата и во местата што ќе ги посетат.

Ја користи домашната библиотека полна со туристички и други информации за земјите каде што се патува. Поради тоа пензионерите сакаат да патуваат со него низ Македонија и многубројните други балкански и подалечни европски земји.

Целта на бројните рекреативно-туристички патувања на пензионери-

те, била и останува и натаму се додека здравјето му дозволува, за да биде организатор на истите. Не постои место достапно за патување со автобус во Македонија каде што има природно-рекреативно-туристички знаменитости и историски црковни објекти, како и пензионерите под раководство на Стоје не се посетени.

Последните две патувања од 2008 година беа на релација Маврово - манастирите Св. Јован Бигорски Крстител, Женскиот манастир – Победоносец - Рајчица кај Дебар, како и историскиот град Кратово и околината.


Во новата 2009 година со дедо Стоје се планираат нови патувања за запознавање со убавините на Македонија и другите земји од Балканот и од Европа.



Стоје Максимовски е учесник на Првата пензионерска ревија во Пришибтип во 2003 година. Организатор е и на културно-забавните приредби за Новата и Старата година /Василица/ како на концерти на изворен фолклор на пензионерите што често се одржуваат во салата на пензионерите во „Автокоманда“ и во други клубови. ■

Ацо Димитровски

Ликови на пензионери Неуморниот Фаик Јашари



зионери, но во слична улога се наоѓа и на повици на други организирани средби на 64 полиња. Познат е како правичен и како вистински судија, па често се забележува во таа улога на натпревари што ги организира Полицијата, Армијата и други. „Шахот ми е пасија и во него гледам како занесен. И сега играм кога имам време, заради што и ја одржуваам кондицијата како судија“, зборува за себе Фаик Јашари.

Во Здружението на пензионерите во Тетово делегат е на Собранието и член на Извршниот одбор, а веќе втор мандат е претседател во Комисијата за спорт. Под негово водство и благодарејќи на големото ангажирање, тетовските пензионери дури 9 пати биле севкупни победници на Републиките пензионерски спортски натпревари.

Тетовци се радуваат на Републиките пензионерски спортски натпревари во Струга, Кавадарци, Велес, Крани, Охрид и во Куманово.

Под водство на Фаик Јашари пензионерите-спортести од Тетово не-прикосновени се во фрлање гуле и трчање за жени, стрелаштво за мажи и тегнење јаже во машка и женска конкуренција.

Нека се Среќни Новогодишните празници, Фаик, и со тебе тетовските пензионери да освојуваат уште многу награди. ■

Г. Ефтовски

Специјалист по стоматолошка протетика

**ПРОТЕЗИ
СО
СИНИ КАРТОНИ**

йојусш за пензионери !!

Локација Пазар, Тафтичије 2
тел. 02/30 65 528
моб. 075 43 35 43

Здружение на пензионери од општина Берово Новогодишни активности

В рамките на одбележувањето на новогодишните и божиќните празници Здружението на пензионерите од општина Берово организира другарување меѓу пензионерите. Посебно Божиќните средби меѓу пензионерите од општината се традиционални и секоја година се прават напорни тие да биде што помасовни.

Во декември, беровските музичари – пензионери учествуваат на ревијален концерт во Кочани, заедно со домакините и гостите од Кавадарци.

Здружението на пензионерите од општина Берово деновиве одржа и проширен седница на која се разгледаат годишните извештаи како и Програмата за работа за претстојната 2009 година ■

Д. Р.

Соработувајте со „ПЕНЗИОНЕР плус“

Материјалите праќајте ги отчукани на машина за пишување или ако сте во можност во електронска форма на и-меил (e-mail) адресата на весникот: kontakt@szpm.org.mk најдоцна до 15-ти во месецот за да има време да бидат прегледани и лекторирани. Текстот да биде напишан со Таймс Нью Роман (Times New Roman) и големина на буквите 12.


Што се однесува до сликите и нив можете да ни ги испратите по пошта или на истата и-меил адреса, на која можете да ни ги пишувате и за Вашите забелешки, како и кои теми според Вас се интересни да ги третира весникот.

Убаво било да имате Ваша и-меил адреса која може да ја отворите и на услужен компјутер ако немате свой. Пишувайте ни, јавувајте се, така весникот ќе биде посодржан и поинтересен. Поздрав!

од Редакцијата

Рецепт за долговечност на дедо Јанко Стојановски

Најстариот пензионер во Пробиштипско со приближно сто години, е витален и расположен како во најубавите години од животот.



Белат животот е како огледало, ако му се насмевиш и тој ќе ти се насмевне, ако го организираш на годините ќе заборавиш, ако им потклекнеш на проблемите тие ќе те уништат.

Ова ни го потврди и средбата со најстариот пензионер во Општина Пробиштип, дедо Јанко – пожарникарот, како што многумина го нарекуваат. За него времето како да застанало во педесеттите или шеесеттите години од животот.

Дојден е во Пробиштип од селото Опила, Кривопаланечко во 1946 година, кога се поставуваа темелите на денешниот град, тогаш само рударска насељба. Со коњот Сивчо и со колбата, натоварени со најосновните предмети, со жената и со двете ќерки, пристигнал во потрага за нов и поубав живот. Овде му се родиле уште една ќерка и еден син, па така семејството се зголемило на шест членови. Во почеток работел како полицаец и постојан бил на терен. Потоа го префрлиле во градежната група, а го преместувале секаде каде што ќе се појавела потреба.

Тој никогаш не се противел, тука секогаш ја прифаќал секоја работа и ја работел со голема љубов. На крај го поставиле како командир на противпожарната единица при рудниците „Злетово“ каде што останал сè до пензионирањето.

И денеска чува една од пожарникарските униформи и вели дека е горд на неа.

Бабичката, Бог да ја прости, му заминала пред 12 години и го оставила

сам. Децата, секое си свило свое гнездо, создало свое семејство, си има свои грижи и радости. Вели, среќен сум што од четирите деца имам осумнуци и девет правнуци, од кои најстариот, машински инженер, има 25 години и ако даде Господ ќе дочекам чукунвник.

Кога ќе поминеш покрај неговата куќа не може да се забележи дека не-достасува женска рака. Дворчето среќено, чисто, засадено со прекрасни цвеќиња, а овошните дрвја скроени, исчистени како да го работел стручњак – агроном.

„Цвеќињата ми се посебна радост, покрај нив се чувствуваат помлад, со нив разговарам како со внуците и ги негувам со голема љубов. Велат ако сакаш да видеш среќен цел живот одгледувај цвеќиња, а јас токму тоа го правам, можеби затоа постојано се смеам и сум во добри односи и со семејството и со соседите“, вели дедо Јанко.

Многу е зборлив и многу памети. Се среќава и на своите детски денови и на животот во Опила.

При нашата средба неминовно беше прашањето за неговата долговечност, за неговата виталност и големата желба сè да му биде средено. Ни одговори малку филозофски: „Ако човекот го создала работата, таа го одржува во виталност. Затоа јас сум постојано во движење.“

Ако немам работа во куќата или во градината јас ја шетам мојата улица со пријателите. Во животот никогаш не сум пушел, а сум пивувал по некое ракииче, што се вели да ми се раздвижи крвта.

Можеби нема да ми верувате, но јас не знам што е лекар. Малку ме издава ушите, па не слушам најдобро. Освен што носам вилица сè друго ми функционира во најдобар ред. Читам без очила, што значи видот одлично ме служи. Се хранам здраво.

Не се чувствуваам гладен, иако никогаш не се прејадувам. Моето семејство секогаш било хармонично, без кавги. Еве, тука се наоѓа и куќата на синот од едната страна и на ќерка ми од другата. Децата ме почитуваат, но јас никогаш не сакам да им бидам на товар, зашто сè уште можам сам да работам. Честопати јас им помагам на нив.

Се скромен, мирен и живот без нервози и со постојана активност може секој да ги дочека моите години.“

Се разделивме од дедо Јанко – пожарникарот, посакувајќи му уште многу среќни денови, да ја надмине стотата и тогаш пак да се сртнеме и помуабетиме. ■


М. Здравковска



NLB  Тутунска банка

ЗЕГИН - ВАША СЕМЕЈНА АПТЕКА

ЗДРАВЈЕ СО НАЈЕВТИН ЛЕК



до 50 %



**НАСКОРО
НОВО ОД ЗЕГИН
ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ**

Зегин врз основа на договорот за ексклузивно партнерство со Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија (СЗПМ) и во соработка со НЛБ Тутунска банка излегува со нова извонредно поволна понуда за своите верни и појални купувачи од категоријата - пензионери.

Зегин и НЛБ Тутунска банка склучија договор за издавање на кобрендирана картичка.

Со картичката на пензионерите ќе им се овозможи одложено плаќање до 12 месеци без камата и грејс период до 45 дена, а ќе им бидат достапни и низа други поволности кои за нив ќе ги обезбедат Зегин и НЛБ Тутунска банка. Со картичката ќе може да се купуваат лекови и препарати од ОТЦ програмата, медицински препарати, средства за хигиена и други производи од аптеките на Зегин, опфатени со „Шемата за лојалност“. ВУВо рамките на понудата спаѓаат и повластените здравствени услуги за сите корисници на Системот на бенЕфицирани цени.

Идентификацијата на корисниците - пензионери, кои ќе ги користат бенефициите на Системот на бенефицирани цени ќе биде преку единствената кобрендирана Вплатежна картичка на Зегин и НЛБ Тутунска банка. Кобрендираната картичка на Зегин и НЛБ Тутунска банка претставува кредитна картичка наменета за сите клиенти на Зегин и НЛБ Тутунска банка.

ЗЕГИН - ХРАМ НА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ

ЗЕГИН - ЧЛЕН НА МУЛТИНАЦИОНАЛНИОТ ФАРМАЦЕВТСКИ КОНГЛОМЕРАТ МАЈЛСТОН - ИСЛАНД



ЗАНИМЛИВОСТИ

Во Јапонија во златарницата „Гинза Танака“ во градот Осака, изложена е најскапата елка на светот. Елката е направена од 24-каратно злато, тежи 21 кг., а украсена е со 240 дијаманти, бисери и други скапоценни камења. Елката чини еден милион евра.

На плоштадот „Рокфелер“ во Њујорк, по седумдесет и шести пат, поставена е елка висока 22 метри, украсена со 30 000 сијалици поврзани со кабел долг 8 километри. На врвот има кристална звезда со пречник од 3 метри, која тежи 249 килограми, подарок од „Сваровски“.

Новата 2009 година ќе мора да „почека“ една секунда пред и официјално да пристигне, соопштија меѓународните експерти за времето. Според експертите, на крајот на оваа година ќе биде додадена уште една „престапна“ секунда, со цел да се постигне синхронизација на службените атомски часовници со ротацијата на Земјата. Иако ротацијата на Земјата трае цели 24 часа, мали варијации можат да доведат до расчекор меѓу астрономското време и она што го покажуваат атомските часовници, кај кои нема никакви отстапки. Со дополнителната секунда, престапната 2008 ќе биде најдолга година по 1992-та.

Од македонското народно творештво
Марко Цепенков

МРЗЕЛИВАТА ЖЕНА

Една жена била многу мрзлива. Мажот ѝ ја карал да работи, а таа не го слушала. По време, со големи маки мажот ја натерал да му преде кошула.



Во еден празничен ден жената отишla в црква и там почнала да се фали на другите жени, оти предела на мажот и кошула.


Во моментот кога се фалела, се погодило крај нив да помине мажот ѝ.

Штом го видела, извикала:

- Мили мажу, мили три-кошулнику! Тој, кога чул тоа, се обрнал на кај неа и ја запрашал:
 - Зашто, жено ми викаш три кошулник? Јас немам три кошули, имам само една.
- А таа му одговорила:
- Една мажу, што ја носиш, една ти предам - две, и една сакам да ти предам - ете три!



КРСТОЗБОР



пензионер плус	инсектот на фотосот	банји во италија	дел од облека (мн.)	сврзник
индиски свет град				
маса покрај олтарот во католичка црква				
кусо палто				
англиска пејачка ленонкс				држава во азија
миризливи материи	знак за нобелиум			искра руско м.име
муза на пењењето	лична заменка			
трошка мрвка	маса покрај олтарот падеж во јазиците			
птица тркач (мн.)	анри рабо			делови од тастатура
блудна жена	прамерки			
радиус	каста јунак од грчката митологија			темпо опшиен крај на облеката
иницијали на пејачката христовска	додаток во пари за издржување на кука в.а.			
предградие на париз	писателот шевченко			
префикс за длабока старост	француски писател верн река во украина			битола прашална заменка
иницијали на артистка- та колесар	нечуен, тих „ибидем“			енергија анкона
кошаркарот патрик	планина во франција хенри			
старо римска бела техника	африкански живодери			

ВИЦЕВИ

Во книжарница влегува еден маж и прашува:

- Ја имате ли книгата „Мажот е главен во домот“?
- Бајките се на горниот рафт – одговорила продавачката.

* * * * *

На погреб еден маж плаче и се удира во главата.

Го прашуваат:

- Што ти беше покојникот што толку го жалиш?

- Најголем должник, ми должеше многу пари!

* * * * *

Замисли дадов оглас во весник дека барам жена. Ми се јавија 275 души со иста понуда:

- Земи ја мојава!

Разговараат две комшивки:

- Како го спречи мажот ти да не брка други жени?
- Голема среќа, си ја скрши ногата и си седи дома.

* * * * *

Постар човек отседнал во хотел и се спрема да си легне. Во тој момент во собата му упаѓа млада жена во прозирна ношница и збунето му вели:

- Простете сум ја згрешила собата.
- И не само што си ја згрешила собата, туку и си задочнила дваесетина години.

- Што ти беше покојникот што толку го жалиш?

- Најголем должник, ми должеше многу пари!

Замисли дадов оглас во весник дека барам жена. Ми се јавија 275 души со иста понуда:

- Земи ја мојава!

* * * * *

Разговараат две комшивки:

- Иако го спречи мажот ти да не брка други жени?
- Голема среќа, си ја скрши ногата и си седи дома.

* * * * *

Постар човек отседнал во хотел и се спрема да си легне. Во тој момент во собата му упаѓа млада жена во прозирна ношница и збунето му вели:

- Простете сум ја згрешила собата.
- И не само што си ја згрешила собата, туку и си задочнила дваесетина години.

Среќна Нова 2009 година




Димитрија Богатиноски,
председател на ИО на ЗП „Кисела Вода“-Скопје



Крсто Јанев,
председател на Сојузот на инвалиди на Штудији на Македонија



Пандо Бачановски,
председател на ЗП Прилеп



Јуcho Јанев,
член на ИО
на СЗПМ од Штип



Крсто Стојановски,
председател
на ЗП Крушево

Здружението на пензионерите „Кисела Вода“ е најбројно во нашата држава со над 19.700 старосни и семејни пензионери од општините Аеродром, Кисела Вода, Сопиште, Зелениково и Студеничани. 2008 година беше динамична и успешна. Остваривме добри резултати во сите планирани активности, во грижата за стандардот на пензионерите, за нивно дружење и соработка, во превентивна здравствена заштита и едукација, спорт и рекреација и во културни самодејности. Посебна нагласка во активностите е дадена на ограноците и за создавање услови за нивно делување. Отворени се два клуба за дневен престој во Зелениково и населба Вардар, а се обезбедени простории за нови клубови за ограноците „Кисела Вода“, „11 октомври“-тврда градба, „Јане Сандански“ и Ново Лисиче, кои се планира да бидат отворени во текот на новата 2009 година.

Во Општинските здруженија на инвалиди на трудот членуваат и инвалидски пензионери, а 2008 година беше карактеристична по многубројни активности, регионални средби, посети на културно-историски споменици во Република Македонија и друго. Се одржаа и спортски натпревари во шах, домино, тегнење јаже и трчање на сто метри. Во повеќе градови посебно беше одбележан 3-ти декември- светски ден на инвалиди, со свечени седници и дружења, како и хуманитарни посети на тешки инвалиди.

За наредната 2009 година активностите ќе бидат уште поголеми, дотолку повеќе што со новиот Занон за ПИОМ се создаваат услови за подобра соработка со Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, како и со Сојузот на инвалидските пензионери и Сојузот на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија.

За пензионерите од нашата Република 2008 година мина со повеќе остварени резултати, како што е зголемувањето на пензии, донесувањето на новиот Закон за ПИОМ, издавањето на нов квалитетен весник „Пензионер плус“, ВЕБ страница и друго. Здружението на пензионерите од Прилеп имаше и повеќе самостојни активности и успешно учество на регионалната ревија на песни, музика и игри во Кичево и на републичките спортски натпревари, што ги организираше СЗПМ.

Впечатоците се многу добри и се покажа дека ваквите културни и спортски манифестиации за генерациите одтреда доба значат и рекреирање, запознавање и дружење. Се докажа дека спортските и културни средби на пензионерите од нашата земја се добро прифатени и дека треба во иднина да продолжат со уште поголема масовност.

2008-та година за пензионерите мина во знакот на зголемување на пензите и нивно усогласување на нов поприфатлив начин, а Собранието на Република Македонија донесе и нов Закон за ПИОМ со кој се задолжи Фондот да врши задршка и исплата на Солидарниот фонд и членарина според услови што ги определуваат Сојузите на пензионерите.

Во оваа година се одржаа и пет регионални ревии на песни, музика и игри.

Иако овие ревии немаат натпреварувачки карактер, од година во година имаат се подобар квалитет.

За секаков почит е самото негување на фолклорните традиции, на изворни староградски песни и ора и зачувување на старите убави носии што се носеле со векови.


Во новата 2009 година се очекува негувањето на овие традиции да биде уште посоефатно.

Во Здружението на пензионерите во Крушево се настојува сите планирани активности да се остварат на општо задоволство на сите пензионери.

Во мејусебното информирање на пензионерите значајна улога има и Клубот за дневен престој, кој особено во зимскиот период е масовно посетуван од членството. При тоа посебно интересирање имаше за солидарниот фонд на пензионерите.

Настојуваме да учествуваме на сите манифестиации што ги организира СЗПМ. Нашето здружение на Регионалната ревија во Кичево настапи со две влашки и една македонска песна, со што покажаме дел од богатото културно наследство на историско Крушево.


Посебен квалитет на овие ревии на пензионерите е и тоа што се пее на македонски, албански, турски, влашки, српски и ромски јазик. Тоа и во иднина треба да се негува.




Славе Лазаревски,
председател на ИО на ЗП Тетово



Јован Дукарски,
председател
на ЗП Берово



Нијази Целили,
председател на
ЗП Гостивар



Д-р Јован Тасевски,
председател на Собранието
на ЗП Гочче Петров



Младен Петров,
председател
на ЗП Виница

Здружението на пензионерите од Тетово сите активности ги остварува во сплотена атмосфера, соработка и дружење на пензионери Македонци, Албанци и од други националности. И во 2008 година имавме успешно учество на 13-тите Републички пензионерски спортски натпревари што се одржаа во прекрасниот Спортско рекреативен центар „Шампион“ во Радовиш, како и на Регионалната ревија на песни, музика и игри во Скопје каде настојувавме да се претставиме во најдобра светлина, со квалитетна програма од староградски и изворни македонски и албански песни. Мене пензионерките и пензионерите во градот под Шара владее големо интересирање за спортски и културни дејности. Во новата 2009 година очекуваме нови успеи, а со реконструкцијата на Домот на пензионерите во Тетово се создаваат и подобри услови за севкупните активности.

Во 2008 година Здружението на пензионерите оствари успешна соработка со градоначалникот и со единицата на локалната самоуправа, посебно за добивање донација од Агенцијата за развој на Република Австрија за воведување на системот за искористување на сончева енергија во Пензионерскиот дом во Берово. Учествувавме и на спортските натпревари кои традиционално успешно ги организира СЗПМ, како и на регионалната ревија во Кочани на која беше забележителен новиот репertoар на песни, музика и ора. Сепак, треба да се настојува сите здруженија на пензионери да учествуваат на овие културни манифестиации, со што ќе се добие поголема масовност, но и уште подобар квалитет. При тоа треба да се има во предвид дека со негувањето на фолклорните традиции се истакнува и културниот идентитет.

Значи, дружењето на ревите е одлично и треба да се настојува да продолжи во интерес на сите пензионери. Поради тоа во новата 2009 година заедно со други активности планираме покрај пејачка група и дуо кавали да формираме и фолкорен ансамбл од Македонци и Албанци. Ќе настојуваме да ја збогатиме и меѓународната соработка.

Поради тоа во новата 2009 година заедно со други активности планираме покрај пејачка група и дуо кавали да формираме и фолкорен ансамбл од Македонци и Албанци. Ќе настојуваме да ја збогатиме и меѓународната соработка.

Со излегувањето на бесплатниот месечен весник „Пензионер плус“, на ВЕБ страницата и на двете специјални изданија на Информативен билтен за фолклорни ревии и за Републичките пензионерски спортски натпревари, во 2008 година значително е подобрено информирањето на пензионерите, но и на граѓаните. Спортувањето и рекреациите се мошне корисни за пензионерите. Секако, на пензионерските спортски натпревари главно е да се учествува и да се создава „во здраво тело здрав дух“. Но, за освојување бронзена, сребрена и златна медала потребни се подолги и поцелосни подготовки. За 14-ти Републички пензионерски спортски натпревари во 2009 година ќе настојуваме да имаме подобрни подготовки, а тоа се однесува и за ревите. Во новата година планираме и нови активности за базично зајакнување на организацијата.

Нашето здружение има многу добра соработка со Кочани, Берово и други организации, како и со СЗПМ, посебно за доминантни прашања за заштита на стекнатите права од пензиско и социјално осигурување, подобрувањето на здравствената заштита, редовната исплата и усогласувањето на пензиите и слично. Со потпишувањето на Меморандумот за соработка со ЗЕЛС се настојува да се збогати и соработката со локалната самоуправа, како и со Црвениот крст. И традиционалните фолклорни ревии станаа неминовна потреба на пензионерите, со што се збогатува нивниот културно-забавен живот. Главно се интерпретираат староградски и обичајни песни и ора, значајни за идентитетот на македонскиот народ. Верувам дека во новата 2009 година културните и спортските манифестиации ќе бидат уште на повисоко ниво.